

Службен весник

на Република Македонија

Број 1

3 јануари 2014, петок

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1. Уредба за изменување на Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на органите на државната управа им се признаваат во тековни трошоци	4	6. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој.....	10
2. Уредба за канцелариско и архивско работење.....	4	7. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите	12
3. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование по општини и Градот Скопје за 2014 година	9	8. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје	12
4. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основното образование по општини за 2014 година	9		
5. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на наменски дотации за основното образование по општини за 2014 година.....	10		

	Стр.		Стр.
9. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини.....	13	19. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на користење на недвижни ствари.....	16
10. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на Друштвото за градежништво, производство, услуги и трговија ИЗГРАДБА-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје на локалитетот “с.Идризово“, општина Гази Баба.....	13	20. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за изменување на Одлуката за престанок и за давање на користење на недвижни ствари.....	17
11. Одлука за запишување право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	14	21. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари.....	17
12. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЦИ ДОО експорт-импорт Скопје.....	14	22. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на општина Делчево....	17
13. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за кардиологија - Скопје.....	15	23. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	17
14. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Штип.....	15	24. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на општина Дојран.....	17
15. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на општина Чешиново - Облешево.....	15	25. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари.....	18
16. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Пехчево.....	16	26. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок на користење и за давање на користење на недвижна ствар.....	18
17. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната програма со финансиски план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2013 година.....	16	27. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на користење на недвижна ствар.....	18
18. Одлука за давање согласност за времено отстапување и стопанисување со ски-лифтовите "Сапунчица" и "Чука" во ЗЛТЦ с.Нуже Поле.....	16	28. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на користење на недвижни ствари на Министерството за образование и наука.....	18
		29. Одлука за давање согласност на Тарифата на Централниот регистар на Република Македонија.....	19
		30. Одлука за давање согласност на финансискиот план на Централен регистар на Република Македонија за 2014 година.....	19
		31. Одлука за запишување право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија, во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	19

	Стр.		Стр.
32. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	19	43. Листа на земјоделски производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2014 година (концесии во рамки на квоти).....	34
33. Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2014 година.....	20	44. Листа на риба и рибини производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2014 година (нула- царинска стапка во рамки на квоти)....	34
34. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Собранието на Република Македонија	20	45. Листа на производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2014 година (нула- царинска стапка во рамки на квоти)	35
35. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовно подрачје Преспанско Езеро	20	46. Листа на царински стапки за производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2014 година (концесија во рамки на квоти).....	37
36. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовна зона на акумулацијата Тиквешко Езеро	21	47. Листа на производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2014 година по спогодбата за доделување на взаемни трговски повластици за некои вина.....	37
37. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовна зона од регулациониот објект на ХЕЦ Глобочица кај Црквата “Света Петка“ до месното викано Дивлјак – Струга во објектот Далјан – Струга	21	48. Листа на земјоделски и прехранбени производи по потекло од Република Молдова кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти во прво полугодие од 2014 година.....	38
38. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативни зони и риболовни ревири	22	49. Листа на стоки на царински квоти по потекло од Република Турција кои се увезуваат во Република Македонија во прво полугодие од 2014 година.....	38
39. Програма за остварување на социјалната заштита за 2014 година.....	24	50. Листа на стоки на царински квоти по потекло од Украина кои се увезуваат во Република Македонија во прво полугодие од 2014 година...	39
40. Програма за финансирање на програмските активности на Здруженијата и фондациите за 2014 година	29	51. Листа на тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат од Норвешка во прво полугодие од 2014 година.....	39
41. Листа на стоки на царински квоти по договор за пристапување на Република Македонија во СТО.....	31	52. Листа на тарифни концесии дадени од Република Македонија на Швајцарската Конфедерација во прво полугодие од 2014 година.....	40
42. Листа на земјоделски производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2014 година (нула- царинска стапка во рамки на квоти)....	32	Огласен дел	1-8

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**1.**

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), а во врска со член 52 став 2 и 4 од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009, 35/2010, 167/2010, 36/2011, 6/2012, 24/2012, 15/2013, 82/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И СЕЛИДБИ ВО СТРАНСТВО ШТО НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО ТЕКОВНИ ТРОШОЦИ****Член 1**

Во Уредбата за изменување на Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на органите на државната управа им се признаваат во тековни трошоци („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/2010, 12/2012 и 5/2013), во членот 4 зборовите: „31.12.2013“ се заменуваат со зборовите: „31.12.2014“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8814/1
30 декември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2.

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за архивски материјал („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА КАНЦЕЛАРИСКО И АРХИВСКО
РАБОТЕЊЕ****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

(1) Со оваа уредба се уредува канцелариското и архивското работење на државните органи и институции, јавните установи и служби, јавните претпријатија, трговските друштва основани од државата или во кои доминантен капитал има државата, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје, правните и физичките лица на кои со закон им се доверени јавни овластувања, приватните правни лица и физичките лица кои самостојно вршат дејност (во натамошниот текст: иматели).

Член 2

Уредбата ги опфаќа конвенционалните видови на документи/записи забележани на хартиена основа, микрофилм и слично и неконвенционалните видови како што се електронските и дигитализирани документи/записи.

II. КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ**Член 3**

Канцелариското работење претставува: прием, прегледување и распоредување на документот/записот, заведување на документот/записот, доставување на документот/записот во работа, административно-техничко обработување на документот/записот, испраќање на документот/записот, разведување и класифицирање на документот/записот и одлагање на решениот документ/запис во писарницата.

Писарница**Член 4**

(1) Канцелариското работење се врши преку писарница.

(2) Во писарницата се врши: прием, прегледување на документот/записот, заведување и здружување на документи/записи, доставување во работа, испраќање на документот/записот, разведување на документот/записот и негово архивирање од писарницата во архива.

Прием, прегледување и распоредување на документите**Член 5**

(1) Приемот и прегледувањето на документот/записот се врши од страна на овластено службено лице.

(2) Документот/записот со кој се покренува службено дејствие и документот/записот со степен на класификација го прегледува овластено службено лице.

(3) Документот/записот од итна природа, примен по работното време и во неработни денови, го прегледува дежурно службено лице.

(4) Документот/записот со степен на класификација, дежурното службено лице го прегледува само ако за тоа е овластено. Ако дежурното службено лице не е овластено да прегледува документи/записи од итна природа и со степен на класификација, истите му ги доставува по најкраток пат на лицето што е овластено да ги прегледа, односно да постапи по нив.

Член 6

(1) Распоредувањето на документот/записот по организациони единици и службени лица го врши функционерот кој раководи со органот, односно одговорното лице кое раководи со правното лице, врз основа на План на архивски знаци.

(2) Функционерот, односно одговорното лице може да овласти распоредувањето на документот/записот да го врши и друго службено лице.

Член 7

Кај имателите кои во организационите единици водат одделни деловодници, функционерот, односно одговорното лице може да определи, документите/записите кои се доставуваат на тие организациони единици да се примаат во нивните писарници.

Заведување на документите/записите во деловодник и други евиденции**Член 8**

(1) Деловодникот е книга за водење основна евиденција на документите/записите.

(2) Деловодникот се води по систем на основни броеви и подброеви. Деловодникот ги содржи следните елементи: основен број и подброј и пренос на документот или предметот, датум на приемот, податоци за испраќачот или примачот, број и датум на испраќањето, архивски знак на организационата единица и разведување на документот или предметот.

(3) За одделни видови документи/записи може да се водат посебно пропишани евиденции.

(4) Деловодникот, согласно одредбите на оваа уредба, може да се води и во електронска форма - електронски деловодник.

Член 9

Основната евиденција за документите/записите што ја води имателот ги опфаќа и следните податоци: за идентификацискиот и класификацискиот знак, за испраќачот и приемот; каде се наоѓа документот односно предметот во текот на административно-техничката обработка и начинот на неговото решавање во управна, деловна и друга постапка.

Член 10

(1) Имателот, по правило, води еден деловодник.

(2) По исклучок од став (1) на овој член, одделни организациони единици кај имателот може да водат одделни деловодници ако тоа е определено од функционерот, односно од одговорното лице.

(3) За документите/записите и предметите со степен на класификација се води посебен деловодник - деловодник за класифицирани документи/записи според степенот на класификација на документот/записот.

(4) При заведувањето на документите/записите и предметите што имаат степен на класификација во посебниот деловодник, се наведува и степенот на класификацијата со кој е означен документот/записот или предметот.

Член 11

(1) Покрај деловодникот, заради полесно и побрзо ракување со документите/записите, се водат и помошни книги за евиденција.

(2) Помошни книги за евиденција се: попис на документи, регистар, интерна доставна книга, книга за препорачана пошта и книга за место.

Доставување на документот/записот во работа

Член 12

(1) Примениот документ/запис задолжително се заведува истиот ден во основната евиденција - деловодник и во помошните евиденции и се доставува за работа на организационите единици или службени лица.

(2) Доколку примениот документ/запис не може да се заведе истиот ден кога е примен, се заведува на почетокот од следниот работен ден, пред заведувањето на новата пошта, и тоа под датумот кога е примен.

Административно-техничко обработување на документот/записот

Член 13

(1) Документот/записот на имателот со кој се врши службена преписка со друг имател содржи:

1. Наслов, кој се состои од назив и седиште на имателот;
2. Назив и адреса на примателот;
3. Кратка содржина на документот или предметот;
4. Број и датум на примениот документ/запис на кој се одговара;
5. Основен број на деловодникот и датум на порано експедираниот документ/запис;
6. Текст на документот/записот;
7. Потпис на овластеното лице;
8. Отпечаток на службениот печат за иматели на јавен архивски и документарен материјал.

(2) Покрај деловите од став (1) на овој член, заради полесно и побрзо ракување, документот/записот на имателот може да содржи и телефонски број, електрон-

ска адреса (е-маил), веб страна на имателот или на организационата единица што го решавала документот/записот, врска на броевите, ознака на прилозите и констатација на кого му е доставен документот/записот.

Член 14

(1) На решените документи/записи и предмети се става роковен штембил, кој го пополнува службеното лице кое го решавало документот/записот или предметот.

(2) Решените документи/записи по пополнување на роковниот штембил, службените лица, без одлагање ги враќаат на писарницата, најдоцна до пет дена од нивното завршување, со потребно упатство за работа на писарницата (испраќање, држење во роковник и/или архивирање).

Испраќање на документот/записот

Член 15

(1) Испраќањето на документите/записите се врши преку писарницата.

(2) По исклучок, организационите единици кај имателите што водат одделни деловодници, документите/записите ги испраќаат преку својата писарница.

(3) Сите документи/записи примени во текот на денот, писарницата ги испраќа истиот ден.

(4) Доколку документот/записот не може да се испрати истиот ден, се испраќа на почетокот од следниот работен ден.

Разведување и класифицирање на документот/записот

Член 16

(1) Разведувањето на документите/записите се врши во деловодникот, односно во пописот на документи/записи, во кои се запишува датумот на разведувањето и ознаки што овозможуваат секој документ/запис да може брзо да се пронајде.

(2) Датумите и ознаките на разведувањето се запишуваат по хронолошки ред во рубриците на деловодникот, односно во рубриците од пописот на документите/записите.

(3) По извршеното разведување документите/записите што се ставаат во роковникот, односно се архивираат, му се предаваат непосредно на службеното лице во писарницата.

Член 17

(1) Решените документи/записи и предмети се класифицираат и се средуваат според архивски знаци.

(2) Архивскиот знак се состои од ознака на организационата единица што го решила предметот/записот и од ознака за групата работи во која предметот спаѓа според својата содржина, утврдени со Планот на архивски знаци.

(3) Планот на архивски знаци, Листата на архивски материјал и Листата на документарен материјал со рокови за негово чување, содржат Општ и Посебен дел. Општиот дел од Планот и Листите е задолжителен за сите иматели.

(4) Архивските знаци од Општиот дел на Планот и Листите не може да се менуваат во текот на годината, но може да се додаваат нови, ако тоа го бараат организационите и други промени кај имателот.

(5) Општиот дел од Планот и Листите содржи архивски знаци, рокови за чување или ознаката "трајно" за документите/записите што настануваат во рамките на организационите единици, односно групите на работи: Основање, организација и развој; Управува-

ње и раководење; Канцелариско-архивски, правни и општи работи; Човечки ресурси; Финансиско и материјално работење; Одбрана и безбедност; Електронски систем и АОП.

(6) Посебниот дел на Планот и Листите содржи архивски знаци и рокови за чување или ознаката "трајно" за документите/записите што настануваат во рамките на организационите единици, односно групите на работи од основната и специфична дејност на имателот.

Член 18

(1) Документот/записот според својата содржина и степенот на заштита на информацијата се класифицира согласно Законот за класифицирани информации и тоа: државна тајна, строго доверливо, доверливо и интерно.

(2) Степенот на класификацијата на документот/записот го определува функционерот кој раководи со органот, односно одговорното лице кое раководи со правното лице, како и од него овластено лице, ако тоа со посебен пропис не е поинаку регулирано.

(3) Документот/записот со степен на класификација државна тајна и строго доверливо, посебно се евидентира, одбележува, чува, заштитува и користи, што се регулира со посебен пропис.

Член 19

(1) Документите/записите со степен на класификација се чуваат одвоено од останатите документи/записи и тоа на начин што обезбедува нивна безбедност и доверливост.

(2) Ако имателот има помал број на документи/записи со степен на класификација, нивното одлагање во архива и чувањето, наместо според архивски знаци, може да се врши според броевите на деловодникот.

Одлагање на решениот документ /запис во писарницата

Член 20

(1) Сите решени документи/записи, предмети и книги за евиденција (заклучени и официјализирани), на крајот од годината се предаваат од писарницата во архивата на имателот.

(2) Организационите единици кои водат одделни деловодници, завршените предмети може да ги држат во својата писарница најдолго до една година, а по овој рок се должни тие предмети, заедно со соодветните деловодници и со другите помошни книги, да ги предадат на натамошно чување на архивата.

(3) За држење на завршените предмети во организационите единици подолго од една година, потребно е посебно одобрение од функционерот што раководи со органот односно одговорното лице во правното лице.

Чување и надзор над документите/записите во работните простории

Член 21

(1) Во текот на работното време документите/записите и предметите не се оставаат без надзор.

(2) По завршувањето на работното време, документите/записите, предметите, печатите и штембилите се држат заклучени и обезбедени во работните простории.

(3) Имателот обезбедува чување, стручно одржување и обезбедување на архивскиот и документарниот материјал од оштетување, уништување и исчезнување.

Употреба на печати и штембили

Член 22

(1) За печатите и штембилите што ги употребува имателот се води посебна евиденција.

(2) Со печатите и штембилите ракува службено лице овластено од функционерот што раководи со органот, односно одговорното лице што раководи со правното лице.

III. АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ

Член 23

Архивското работење претставува: одбирање на архивскиот од документарниот материјал; средување на архивскиот и документарниот материјал; евидентирање (попис и опис) на архивскиот материјал; категоризација на архивскиот материјал; попишување на документарниот материјал на кого му изминал рокот за чување и негово уништување; сместување, чување, заштита и обезбедување и користење на архивскиот и документарниот материјал во соодветен простор, стандардна опрема, техничко-технолошки средства; предавање на јавниот архивски материјал на трајно чување во Државниот архив на Република Македонија (во натамошниот текст: Државниот архив); чување на јавен документарен материјал кај имателот и чување на приватен архивски и документарен материјал кај имателот или предавање во документарен центар.

Роковен штембил

Член 24

(1) На целокупниот документарен материјал што го создава и прима имателот, по заведувањето во десниот горен агол се става роковен штембил што содржи: архивски знак според Планот на архивски знаци, рок на чување според Листите, датум на одлагање во писарницата и потпис на службеното лице кое го решавало документот/записот или предметот.

(2) Роковниот штембил го пополнува лицето кое го решило предметот.

Член 25

Решените документи во писарницата односно архивата се класифицираат, средуваат и сместуваат во архивски кутии/фасцикли според Листите и тоа, посебно архивскиот материјал, а посебно документарниот материјал.

Одбирање на архивски од документарен материјал

Член 26

Имателот врши тековно одбирање на архивскиот од документарниот материјал.

Член 27

(1) Заради класифицирање и одбирање на архивскиот материјал и издвојување на документарниот материјал, имателот донесува План на архивски знаци, Листа на архивски материјал и Листа на документарен материјал со рокови за негово чување.

(2) Планот на архивски знаци, Листата на архивски материјал и Листата на документарен материјал со рокови за негово чување се изготвуваат комисијски со учество на службени лица од организационите единици на имателот.

Член 28

Планот на архивски знаци, Листата на архивски материјал и Листата на документарен материјал со рокови за негово чување се доставуваат до Државниот архив до 30 ноември во тековната година, а се применуваат во наредната година.

Член 29

(1) Архивски примерок претставува најдобро изготвениот или умножен примерок, како прв примерок - оригинал. Архивскиот примерок се официјализира со потпис на овластено службено лице и со службен печат. Архивскиот примерок се користи само по исклучок и со реверс односно копирање, а во оригинал кога треба да послужи како доказно средство.

(2) При одбирањето на архивскиот од документарниот материјал имателите посебно го одбележуваат архивскиот примерок (штембил архивски примерок).

Член 30

Категоризација на архивскиот материјал кај имателите се врши со цел да се обезбеди дополнително вреднување и ефикасна заштита на материјалот.

Попис и опис на архивскиот материјал**Член 31**

(1) Целокупниот архивски материјал што се создава и чува кај имателот се евидентира на единствен начин (попис и опис).

(2) Евидентирањето се врши по одбирањето на архивскиот од документарниот материјал.

(3) Евидентирањето на архивскиот материјал го врши комисија составена од службени лица кај имателот.

(4) Евиденцијата опфаќа: назив на имателот, година кога е создаден архивскиот материјал, реден број, архивски знак и деловоден број на документот или предметот, опис на содржината на архивскиот материјал, количина на архивскиот материјал изразена во листови и забелешка.

(5) Евиденциите што се однесуваат на тековната година кога е создаден архивскиот материјал, се изготвуваат по изминување на годината и се доставуваат до Државниот архив најдоцна до 31 март во наредната година.

(6) Пописот и описот на архивскиот материјал соодветствува на фактичката состојба на материјалот во архивските кутии/класери.

Издвојување и уништување на документарен материјал**Член 32**

(1) Издвојувањето на документарниот материјал имателот го врши комисијски, редовно секоја година, врз основа на Листата на документарен материјал со рокови на негово чување.

(2) По истекот на рокот на чување, комисијата изготвува пописен лист на документарниот материјал кој се предлага за уништување.

(3) Пописниот лист опфаќа: назив на имателот, реден број, година кога е создаден документарниот материјал, архивски знак, сумарен опис по видови документарен материјал, количина изразена во метри должински, образложение зошто се предлага документарниот материјал за уништување, потписи на членовите на комисијата, потпис на функционерот/одговорното лице и печат на имателот.

Член 33

Одбраниот архивски материјал имателот го чува, обезбедува и заштитува од секаков вид на отуѓување, оштетување и уништување.

IV. ЕЛЕКТРОНСКИ АРХИВСКИИ ДОКУМЕНТАРЕН МАТЕРИЈАЛ**Член 34**

Заради овозможување автоматизација на работните процеси и компјутерска поддршка на сопственото канцелариско и архивско работење, имателот обликува електронски систем и применува програма (софтвер) за канцелариско и архивско работење.

Електронски деловодник**Член 35**

(1) Имателот води книга за основна евиденција на документите/записите по електронски пат - електронски деловодник, во кој се опфатени истите елементи и рубрики, како и деловодникот во хартиен облик од член 8 став (2) од оваа уредба.

(2) Електронскиот деловодник се обликува во софтверот за канцелариско и архивско работење на имателот.

Член 36

Имателот својот електронски деловодник го отпечатува на хартија секој работен ден, на крајот од работното време.

Криптозаштита и електронски потпис**Член 37**

(1) За да овозможи заштита, сигурност, автентичност и веродостојност на документите/записите во сопствениот компјутерски систем и преку глобалните мрежи, имателот применува техника за криптографија на електронските записи.

(2) Со електронскиот потпис како криптографски знак се обезбедува автентичност, веродостојност и целовитост на документот/записот.

(3) Криптозаштитата се врши според мерките и упатствата за постапување кои се определуваат од страна на имателот.

Метаподатоци**Член 38**

Со метаподатоците со кои се опишува начинот на забележувањето на документот/записот се обезбедуваат докази за активноста која ја претставува записот.

Определување начин на создавање и чување на документи и записи**Член 39**

(1) Од страна на имателот се определува начинот на создавање и чување на документите/записите и тоа:

- кои целосно и изворно ги создава и чува во хартиен облик, а кои од нив ќе ги дигитализира;
- кои изворно и целосно ги создава и чува во електронски облик и за архивскиот материјал обезбедува хартиена копија;
- кои одразуваат една и иста активност, а дел од нив е создаден во хартиен, а друг дел во електронски облик, имателот и двата вида ги поврзува со упатници и индекси.

(2) Имателот долгорочно чува три главни видови на електронски документи/записи:

- кои прикажуваат една активност или заклучување, (документи создадени со обработка на текст, електронска пошта и сл.);
- бази на податоци во кои се чуваат сложени и опсежни документи и податоци, динамички обликувани и периодично ажурирани;
- дигитални информациски објекти, составени од статички и динамички елементи (веб страници и сл.)

План на архивски знаци, Листа на архивски материјал и Листа на документарен материјал со рокови на негово чување

Член 40

Планот на архивски знаци Листата на архивски материјал и Листата на документарен материјал со рокови на негово чување се вградуваат во софтверот за управување со електронските документи, уште за време на обликувањето на електронскиот систем на имателот, пред да настане било кој електронски запис.

Обезбедување автентичност и целовитост на електронските документи

Член 41

Автентичноста на електронските документи се обезбедува со: придржување кон метаподатоците; правото на пристап; постапки за заштита од оштетување/ уништување на записите и носачите; изработка на записи за создавање веродостоен примерок и документација за предавање на документите за трајно чување.

Носачи на електронски записи

Член 42

Изборот на носачите се врши врз основа на :
- бараниот степен на интегритет на документите/записите и податоците и примена на технологија што спречува секаква измена на забележаните документи/записи и податоци.
- постапката за миграција на документите/записите да биде спроведена најмалку 2-3 години пред да истече рокот на траење на носачот.

Документи кои долгорочно се чуваат и зачестеност во нивното користење

Член 43

Имателот изработува повеќе примероци на истиот електронски документ/запис, ако е можно на повеќе носачи од различен вид ("редунданција"), дислоцирани и депонирани на две или повеќе места за чување.

Миграција и долгорочно чување на електронските документи

Член 44

(1) Миграцијата обезбедува долготрајност во чувањето и на користењето на документите и податоците, а со навремената и правилно спроведена миграција се обезбедува целовитоста и автентичноста на документите и податоците.

(2) Имателот преку софтверот, редовно го проверува интегритетот и навремено пристапува кон миграција на документите/ податоците.

V. ЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА КОНВЕНЦИОНАЛЕН И НЕ-КОНВЕНЦИОНАЛЕН АРХИВСКИ И ДОКУМЕНТАРЕН МАТЕРИЈАЛ

Член 45

(1) Чувањето и заштитата на конвенционален и не-конвенционален архивски и документарен материјал, во зависност од обемот и обликот, се врши во соодветен простор и опрема и тоа во :

- а) Документарен ормар
- б) Документарна соба (писарница)
- в) Архива
- г) Архивски сеф
- д) Серверска соба
- е) Документарен центар

(2) Просторот и опремата за чување и заштита на материјалот треба да ги исполнуваат стандардите за: конструкција и статика на објектот; алармен систем за откривање и дојава на неовластен пристап; огноотпорност и заштита од пожар; систем за микроклиматска заштита.

(3) Електронските записи може да бидат чувани на медиум во најдобри услови, но може да избледат или исчезнат во рок од 5 до 30 години од создавањето. Електронските записи од време на време мигрираат на нови технолошки платформи за да се сочуваат. Тие се копираат на посовремени медиуми за чување и се конвертираат во формат погоден за новиот електронски систем.

Член 46

(1) Имателот го чува и заштитува архивскиот и документарниот материјал во неконвенционален облик на начин што обезбедува заштита на интегритетот, автентичноста, веродостојноста и континуитетот на материјалот.

(2) Видови и постапки за чување и заштита на архивскиот и документарниот материјал во неконвенционален облик се:

- а) Чување на сопствен сервер во активна врска (интранет) во сопствената компјутерска мрежа.
- б) Чување на туѓ сервер со активна врска (online, преку интернет) надвор од сопствената компјутерска мрежа.
- в) Чување на посебен медиум без активна врска (offline) во сопствената компјутерска мрежа.
- г) Чување преку конверзија на неконвенционалниот материјал во конвенционален облик и обратно преку дигитализација на конвенционален материјал.

Член 47

Имателот го заштитува неконвенционалниот архивски и документарен материјал од неовластен пристап и злоупотреба и тоа:

- обезбедува систем за контрола на пристап и авторизирано користење на документите и податоците во рамките на сопствената компјутерска мрежа, со регистрирање на идентитетот на службеното лице односно апаратот (компјутерот) кој пристапува, корисничко име и лозинка за лична идентификација на лицето кое е овластено за користење на материјалот.
- обезбедува систем за контрола на пристап и авторизирано користење, доколку документите се достапни преку глобалната интернет мрежа: а) контролиран пристап до документите и податоците преку "електронска порта" (firewall); б) забелешка за пристап кон документите и податоците (activity log), и в) систем на авторизирање преку индивидуално поставена најава со корисничко име и лозинка.
- инсталира и одржува сертифициран систем за заштита од вируси и останати штетни програми.
- чува и ажурира листа на авторизирани кодови за пристап до неконвенционалниот материјал што оневозможува неовластен пристап.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 48

Со денот на влегување во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за канцелариско и архивско работење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/96).

Член 49

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-9564/1
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

3.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ И ГРАДОТ СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование по општини и Градот Скопје за 2014 година.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2014 година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализација, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финансирање на пренесените надлежности во средното образование.

Член 3

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се распределуваат на општините на кои им се пренесени основачките права на средните училишта согласно Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13) и кои ги исполниле условите согласно член 46 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) за финансирање со блок дотации.

Член 4

Критериуми за распределба на блок дотациите за средното образование по општини и Градот Скопје се: основна сума по општина и Градот Скопје, бројот на ученици во средно образование во општината и Градот Скопје и бројот на ученици во стручно образование во општината и Градот Скопје.

Член 5

Распределба на средствата од блок дотацијата за средно образование е според формулата:

$$БДСо = О + ПУо \times С$$

$$ПУо = Уо + Ус \times Кс$$

БДСо - Блок дотација за средно образование за општина/Град Скопје

О - Основна сума по општина/Град Скопје

ПУо - Пондерираны ученици во општина/Град Скопје

С - Стандард (износ) по ученик

Уо - Вкупно ученици во средно образование во општина/Град Скопје

Ус - Број на ученици во стручно образование во општина/Град Скопје

Кс - Коефициент (пондер) за стручно образование (0.1)

Член 6

Средствата определени како блок дотации се користат за финансирање на пренесените надлежности во средното образование.

Член 7

Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по општини и Градот Скопје од Буџетот на Република Македонија, преку Министерството за образование и наука, месечно или по динамика во договор со Министерството за финансии.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година.

Бр. 41-9719/1
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ ЗА 2014 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основното образование по општини за 2014 година.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2014 година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализација, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финансирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 3

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се распределуваат на општините на кои им се пренесени основачките права на основните училишта согласно Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија” бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13), и кои ги исполниле условите согласно член 46 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) за финансирање со блок дотации.

Член 4

Критериуми за распределба на блок дотации за основно образование по општини се: основна сума по општина, бројот на ученици во општината, број на ученици во предметна настава, број на ученици со посебни потреби, густина на населеност на општината.

Во распределбата ќе се користи механизам на прагови (долен и горен праг) и коефициент за усогласување.

Член 5

Распределба на средствата од блок дотацијата за основно образование е според формулата:

$$\text{БДОо} = \text{О} + \text{ПУо} \times \text{С}$$

$$\text{ПУо} = \text{Уо} + (\text{Уо} \times \text{Кг} + \text{Уп} \times \text{Кп} + \text{Упп} \times \text{Кпп})$$

БДОо - Блок дотација за основно образование за општина

О - Основна сума по општина

ПУо - Пондериани ученици во општината

С - Стандард (износ) по ученик

Уо - Вкупен број на ученици во општина

Уп - Број на ученици во предметна настава во општина

Упп - Број на ученици со посебни потреби во општина

Кп - коефициент (пондер) за предметна настава (0.2)

Кпп - коефициент (пондер) за ученици со посебни потреби (1)

Кг - коефициент (пондер) за густина на населеност на општина:

до 20 жители на км2 - (0.6)

од 20 до 50 жители на км2 - (0.4)

од 50 до 70 жители на км2 - (0.2)

Член 6

Средствата определени како блок дотации се користат за финансирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 7

Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по општини од Буџетот на Република Македонија, преку Министерството за образование и наука, месечно или по динамика во договор со Министерството за финансии.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година.

Бр. 41-9720/1
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5.

Врз основа на член 45 став 2 алинеја 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“, бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

УРЕДБА

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за утврдување на критериумите за распределба на наменските дотации за основното образование по општини за 2014 година.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2014 година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализација, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финансирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 3

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба наменски се распределуваат на општините на кои им се пренесени основачките права на основните училишта согласно Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13).

Член 4

Критериуми за распределба на наменските дотации во основно образование се: основна сума за општина, број на ученици во основно образование во општината, густина на населеност на општината.

Во распределбата ќе се користи и механизам на прагови (долен и горен праг).

Член 5

Распределба на средствата од наменската дотација за основно образование е според формулата:

$$\text{НДОо} = \text{О} + \text{ПУо} \times \text{С}$$

$$\text{ПУо} = \text{Уо} + (\text{Уо} \times \text{Кг})$$

НДОо - Наменска дотација за основно образование за општина

О - Основна сума по општина

Уо - Вкупен број на ученици во општина

ПУо - Пондериани ученици во општината

С - Стандард (износ) по ученик

Кг - коефициент (пондер) за густина на населеност на општина:

до 20 жители на км2 - (1.4)

од 20 до 35 жители на км2 - (0.8)

од 35 до 70 жители на км2 - (0.6)

Член 6

Средствата определени како наменски дотации се користат за финансирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 7

Средствата за наменски дотации ќе се насочуваат по општини од Буџетот на Република Македонија, преку Министерството за образование и наука, квартално или по динамика во договор со Министерството за финансии.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година.

Бр. 41-9721/1
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6.

Врз основа на член 101 став (7) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13 и 106/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИДОТ НА АКТИВНОСТИ, МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС ПО АКТИВНОСТИ, КОРИСНИЦИТЕ, СУБЈЕКТИТЕ КОИ УЧЕСТВУВААТ ВО ПОСТАПКАТА, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКАТА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Член 1

Во Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и

начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2013 и 81/2013), во членот 4 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Техничката поддршка за организирање и спроведување на манифестации и саеми се доделува за следниве манифестации/саеми:

- национално учество и изложување на земјоделски производи (примарни и преработени) вон Република Македонија;

- локални манифестации во Република Македонија и

- еднодневни манифестации за промоција на земјоделски производи вон Република Македонија.“

Во ставот 2 кој станува став 3 износот „3.600.000“ се заменува со износот „4.000.000“.

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5.

Ставот 5 кој станува став 6 се менува и гласи:

„Активностите ги спроведува Министерството со поднесување на пријава за учество до организаторот на манифестациите/саеми за национално учество и изложување на земјоделски производи (примарни и преработени) вон Република Македонија или по барања за користење на техничка поддршка на организаторот на манифестациите/саеми до Министерството за локални манифестации во Република Македонија или еднодневни манифестации за промоција на земјоделски производи вон Република Македонија.“

Ставот 6 кој станува став 7 се менува и гласи:

„Организатор на национално учество и изложување на земјоделски производи (примарни и преработени) вон Република Македонија е правно лице (домашно или странско) овластено за организирање на манифестациите/саеми.“

Ставот 7 кој станува став 8 се менува и гласи:

„Организатор на локални манифестации во Република Македонија се единиците на локалната самоуправа, здруженија на земјоделски производители и/или здруженија на преработувачи на земјоделски производи регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации, стопанските комори основани согласно закон, задруги регистрирани согласно Законот за задруги или Законот за земјоделски задруги за вршење на земјоделска дејност и/или за трговија со земјоделски производи.“

По ставот 8 се додава нов став 9 кој гласи:

„Организатор на еднодневни манифестации за промоција на земјоделски производи вон Република Македонија се социјалните и економски партнери упишани во евиденцијата во Министерството, единиците на локалната самоуправа.“

Член 2

Во членот 6, став 1, алинеја 4 по зборовите „Република Македонија“ се додаваат зборовите „и тоа: во Скопје две продавници, а во Охрид, Берово, Кавадарци, Штип, Струмица, Прилеп, Битола и Крушево по една продавница.“

Во ставот 5 зборот „четири“ се заменува со зборот „две“, а зборовите „две лица“ се менува со зборовите „едно лице“.

Член 3

Во членот 13, став 6 во точка 4 алинеја 1 се менува и гласи:

- „доказ за располагање со деловен простор, не помал од 30 м² и не поголем од 100 м², во сопственост или под закуп во времетраење од најмалку три години;“

Алинеја 5 се менува и гласи:

- „во рок од еден месец по склучување на договор со Агенцијата, да се достави доказ за вработени најмалку две лица за продавницата за македонски вина,

односно најмалку едно лице вработено за вински штанд кои имаат завршено најмалку средно образование“

По алинеја 5 се додава нова алинеја 6 која гласи:

- „во рок од еден месец по склучување на договор со Агенцијата, да се достави доказ дека вработените лица за продавницата за македонски вина или за вински штанд имаат одлично познавање на англиски јазик со поседување на сертификат за АПТИС (APTIS), ЦАЕ (CAE), ИЕЛТС (IELTS), или друг меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори, најмалку на нивото A2 согласно Европската јазична рамка на Советот на Европа (CEFR), или ТОЕФЕЛ ПБТ (TOEFLPBT) најмалку 390 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ (TOEFLCBT) најмалку 90 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFLIBT) најмалку 30 бода;“

По алинеја 7 се додаваат 10 нови алинеи кои гласат:

- „во рок од три месеци по склучување на договор со Агенцијата, внатрешното уредување на деловниот простор да биде во согласност со Основниот проект за ериерно уредување на специјализирани продавници за продажба на македонско вино, кој е прилог на јавниот повик, како и сите вработени кои се ангажирани во продажбата на вината да носат униформи според дизајнот кој е пропишан во Основниот проект за ентериерно уредување;

- во рок од шест месеци по склучување на договор со Агенцијата, да се достави доказ за посетена обука и едукација за познавање на производот, основни познавања за винските сорти, особено на автохтоните, карактеристиките на виното и македонското поднебје, вински реони, послужување на вино, од страна на Министерството;

- во рок од три месеци по склучување на договор со Агенцијата, да достават доказ дека имаат склучено договор со најмалку петнаесет винарии;

- во рок од три месеци по започнување со работа, да достават доказ дека изложените производи се со процент на алкохол не помал од 11%;

- во рок од три месеци по склучување на договор со Агенцијата да достават доказ дека на местата предвидени за видливо изложување на виното на полица или дисплеи, секоја винарница може да изложи по најмногу седум различни артикли / етикети од нивната понуда;

- во рок од три месеци по склучување на договор со Агенцијата, да достават доказ дека не смеат да наплаќаат било каков надоместок за отстапување на деловниот простор за промотивни активности, ниту можат да ги отстапуваат своите вработени за спроведување на промотивни активности во име и за сметка на винарниците;

- во рок од три месеци по склучување на договор со Агенцијата, да достават доказ дека за време на промотивните активности, им се дозволува на винарниците да донесат свои овластени претставници (хостеси, комерцијалисти, сомелиери и слично), да истакнуваат и делат свој рекламен материјал, при што нивните претставници треба да бидат јасно означени со посебна легитимација или посебно означена униформа со видливи ознаки, логоа или трговски знаци;

- во рок од три месеци по склучување на договор со Агенцијата, да достават доказ дека им дозволуваат на винарниците во текот на промотивните настани, да можат да понудат вино бесплатно или по повластени цени, да поделат подароци на консументите и слично, дека им дозволуваат на винарниците да можат да изложат промотивни материјали: лифлети, флаери, shelf talker, wobblers (картонче со порака за полица), како и висечки постери со димензии не поголеми од Б2, освен за време на промоција на една или група на винарници;

- во рок од три месеци по склучување на договор со Агенцијата, да достават доказ дека им дозволуваат на винарниците да вршат промотивна дисконтна продажба на виното по промотивни цени со ограничено времетраење, но не повеќе од седум дена во тек на секои два месеци и

- во рок од три месеци по склучување на договор со Агенцијата да достават доказ дека им дозволуваат на винарниците за промотивни цели, бесплатно послужување и дегустација на виното.“

Член 4

Во членот 14, во ставот 3, табелата за продавници се менува и гласи:

критериуми		бод
Местоположба за градот Скопје		
1	Стара Скопска чаршија	40
2	Централно градско подрачје	30
3	Други места од посебно културно значење за градот Скопје	10
Местоположба за градовите Охрид, Берово, Кавалари, Штип, Струмица, Прилеп, Битола и Крушево		
1	Централно градско подрачје	40
2	Останати локации	20
Вредност на инвестиција		
1	Инвестиции над 3.000.001 ден.	30
2	Инвестиции од 2.000.001 ден. до 3.000.000 ден.	20
3	Инвестиции од 1.000.000 ден. до 2.000.000 ден.	10
Висина на закупнина		
1	Сопствен деловен простор	30
2	Деловен простор под закуп	20

Член 5

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10451/1
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

7.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.12.2013 година донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари-објекти и земјиште под згради кои се наоѓаат во рамките на границите на Спортскиот центар -Тетово м2 во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите и тоа:

1. Објект кој се наоѓа на КП.бр.1630/1 на КО Тетово 1, зграда број 1, намена на зграда Б3, со адреса во Град Тетово, влез 1, кат сутерен, намена на посебниот дел од зградата ДП со 76 простории, со вкупна внатрешна површина од 6947,78 м2, намена на зграда Б3, влез 1, кат приземје, намена на посебниот дел од зградата ДП со внатрешна површина од 3331,16 м2 и ПП со внатрешна површина од 2051,62 м2 или вкупно 5372,78 м2, намена на зградата Б3, влез 1, кат К1, намена на посебен дел од зградата ПП со внатрешна површина од 1455,33 м2, намена на зграда Б3, влез 1, кат галерија 1, намена на посебниот дел од зградата ПП со внатрешна површина од 219,31 м2, намена на зградата Б3, влез 1,

кат галерија 2, намена на посебниот дел од зградата ПП со внатрешна површина од 222,7 м2 или вкупно внатрешна површина на посебниот дел од зградата 14265,64 м2 и вкупна површина на земјиште под зграда 7939 м2.

2. Објект кој се наоѓа на КП.бр.1630/1 на КО Тетово 1, зграда број 2, намена на зграда Б4, со адреса во Град Тетово, влез 1, кат пр, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебниот дел од зграда ДП со 7 простории, со вкупна внатрешна површина од 146,02 м2 и површина на земјиште под зграда од 168 м2.

3. Објект кој се наоѓа на КП.бр.1630/1 на КО Тетово 1, зграда број 4, намена на зграда и друг објект Б3, со адреса во град Тетово, влез 1 кат пр, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП со 16 простории, со вкупна внатрешна површина од 433,99 и 2 помошни површини со вкупна внатрешна површина од 303,17 м2 и површина на земјиште под зграда и помошни површини од 787 м2.

4. Објект кој се наоѓа на КП. бр. 1630/1 на КО Тетово 1, зграда број 5 намена на зграда Б4, со адреса во град Тетово, влез 1, кат пр, број на посебниот дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП со 8 простории, со вкупна внатрешна површина од 83,19 м2 и површина на земјиште под зграда од 92 м2.

5. Објект кој се наоѓа на КП.бр. 1630/1 на КО Тетово 1, зграда број 6, намена на зграда Б4, со адреса во град Тетово, влез 1, кат пр, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП со 11 простории со вкупна внатрешна површина од 123,64 м2 и површина на земјиште под зграда 148 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9356/1
21 декември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

8.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО - СКОПЈЕ

Член 1

Во Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство - Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/12), во членот 1 во табелата редот 7:

Замрзнувач за контролирано замрзнување и криопрезервација на критични клетки Cryomed 7455	1
---	---

се брише.

По последниот ред се додаваат два нови реда, кои гласат:

Замрзнувач за контролирано замрзнување и криопрезервација на критични клетки со H ₂ O единица CTE 2200	1
Систем за организација на залихи во Taylor Wharton систем (се додава на 35.06 - Уред за суво чување на примероци)	1

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-9528/1
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

9.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“, бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“, бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Член 1

Концесиите за детални геолошки истражувања на минерални сировини се доделуваат во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини на локалитетите за кои се предлага доделување.

Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини се стекнува со доделување на концесија, како и моментот дека се работи за истражување на минерални сировини, потребно е да се доделат под концесија минералните сировини определени со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесиите за вршење на детални геолошки истражувања се создавање на услови за рамномерно истражување на минералните сировини и создавање услови за нивна експлоатација.

Член 3

Предмет на концесиите е вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини на следните локалитети:

- локалитет “Чифлијска Краста” општина Дебарца за минерална сировина – варовник;
- локалитет “Венуле 1” општина Градско за минерална сировина – варовник;
- локалитет “Кучково” општина Ѓорче Петров за минерална сировина – варовник;
- локалитет “Бел Камен” општина Крушево за минерална сировина – кварц;
- локалитет “с.Дукатино” општина Василево за минерална сировина – глина.

Концесиите за детални геолошки истражувања од став 1 од овој член се доделуваат поодделно.

Концесиите за детални геолошки истражувања ќе се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесиите за детални геолошки истражувања на минерални сировини ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 270 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува до Владата на Република Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-9557/1
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

10.

Врз основа на член 43 став (16) од Законот за минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13 и 93/13), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И ТРГОВИЈА ИЗГРАДБА-КОМЕРЦ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С. ИДРИЗОВО”, ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

1. На Друштвото за градежништво, производство, услуги и трговија ИЗГРАДБА-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот “с.Идризово”, општина Гази Баба, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7547838	4643197
T-2	7547919	4643182
T-3	7547934	4643221
T-4	7547914	4643223
T-5	7547931	4643285
T-6	7547930	4643305

T-7	7547918	4643345
T-8	7547900	4643353
T-9	7547947	4643379
T-10	7547937	4643436
T-11	7547893	4643427
T-12	7547861	4643543
T-13	7547747	4643506
T-14	7547772	4643463
T-15	7547804	4643410

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.037000 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-9615/1
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

11.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - дел од трибински простор за фудбалски стадион во Струмица кој се наоѓа на КП бр.18 КО Струмица и КП бр.10 КО Струмица, и тоа:

- КП бр.18, Струмица Стадион, КО Струмица, зграда 1, влез 1, кат.По., намена - Помошни простории, внатрешна површина од 85 м²;

- КП бр.18, Струмица Стадион, КО Струмица, зграда 1, влез 1, кат.Приз., намена - Деловни простории, внатрешна површина од 261 м²;

- КП бр.18, Струмица Стадион, КО Струмица, зграда 1, влез 1, кат.Приз., намена - Помошни простории, внатрешна површина од 36 м²;

- КП бр.18, Струмица Стадион, КО Струмица, зграда 1, влез 1, кат.Приз., намена - Балкони и логии, внатрешна површина од 24 м²;

- КП бр.18, Струмица Стадион, КО Струмица, зграда 2, влез 1, кат.Сут., намена - Деловни простории, внатрешна површина од 794 м²;

- КП бр.18, Струмица Стадион, КО Струмица, зграда 2, влез 1, кат.Приз., намена - Деловни простории, внатрешна површина од 1998 м²;

- КП бр.18, Струмица Стадион, КО Струмица, зграда 3, влез 1, кат.Сут., намена - Деловни простории, внатрешна површина од 2528 м²;

- КП бр.18, Струмица Стадион, КО Струмица, зграда 3, влез 1, кат.Приз., намена - Деловни простории, внатрешна површина од 1255 м²;

- КП бр.18, Струмица Стадион, КО Струмица, зграда 4, влез 1, кат.Приз., намена - Помошни простории, внатрешна површина од 333 м²;

- КП бр.18, Струмица Стадион, КО Струмица, зграда 5, влез 1, кат.Приз., намена - Деловни простории, внатрешна површина од 111 м²;

- КП бр.18, Струмица Стадион, КО Струмица, зграда 5, влез 1, кат.Приз., намена - Балкони и логии, внатрешна површина од 42 м²;

- КП бр.10/1, Струмица Стадион, КО Струмица, зграда 4, влез 1, кат.Приз., намена - Помошни простории, внатрешна површина од 539 м²;

- КП бр.10/1, Струмица Стадион, КО Струмица, зграда 5, влез 1, кат.Приз., намена - Помошни простории, внатрешна површина од 59 м²;

- КП бр.10/1, Струмица Стадион, КО Струмица, зграда 6, влез 1, кат.Приз., намена - Помошни простории, внатрешна површина од 97 м², во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9644/1
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

12.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА БНБ ЕНЕРГИИ ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со непосредна спогодба на правното лице Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРГИИ ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште во Скопје-Кисела Вода, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 1 ламела 4-2, за градежното земјиште во вкупна површина од 1068м², за изградба на мала хидроелектрана на река „Голема Илинска“ во Општина Демир Хисар, кое претставува;

Градежна парцела бр.1.1
 -КП бр. 568/5 КО Големо Илино со површина од 432м2 евидентирано во Имотен лист број 193;
 -КП бр. 1817/19 КО Големо Илино со површина од 11м2 евидентирано во Имотен лист број 100;
 Површина за градење бр.1.4
 -КПбр.1135/3 КО Големо Илино со површина од 199м2 евидентирано во Имотен лист број 193;
 -КПбр.1817/2 КО Големо Илино со површина од 176м2 евидентирано во Имотен лист број 100;
 -КП бр. 1817/3 КО Големо Илино со површина од 241 м2 евидентирано во Имотен лист број 100,
 Површина за градење бр.1.1
 -КП бр. 568/6 КО Големо Илино со површина од 3м2 евидентирано во Имотен лист број 193. Површина за градење бр.1.2
 -КПбр.716/20 КО Големо Илино со површина од 3м2 евидентирано во Имотен лист број 193; и
 Површина за градење бр.1.3
 -КПбр.716/19 КО Големо Илино со површина од 3м2 евидентирано во Имотен лист број 193.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9647/1
 30 декември 2013 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Македонија,
 м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

13.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1	Монополарен ангиографски систем со дигитален детектор за кардиолошки и дијагностички интервентни процедури	MX 200	Схيماتсу	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за кардиологија - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за кардиологија - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9657/1
 30 декември 2013 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Македонија,
 м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

14.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА - ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
	Ангиограф	Алекса 12 инч флат панел	Схимаду	1
1.	РТГ апарат	Рад сперт 06/1.2П324/ДК	Схимаду	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Штип.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9658/1
 30 декември 2013 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Македонија,
 м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

15.

Врз основа на член 55 став 1, од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ број 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и престанува користењето на движната ствар и тоа:

Реден број	Инвентарен број	Назив на средство-димензии	Вкупно м 2
1.	120933	Тенда 5,20 x 3,5	18,20 м2

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава без надомест на трајно користење на општина Чешиново - Облешево.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, склучува договор со градоначалникот на општина Чешиново - Облешево, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9664/1
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

16.

Врз основа на член член 55 став 1, од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Инвентарен број	Назив на средство-димензии	Вкупно м 2
1.	120911	Тенда 5,20 x 4,0	20,8 м2
2.	120912	Тенда 5,20 x 4,0	20,8 м2
3.	120913	Тенда 5,20 x 4,0	20,8 м2
4.	120914	Тенда 5,20 x 4,0	20,8 м2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на општина Пехчево.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, склучува договор со градоначалникот на општина Пехчево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9665/1
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

17.

Врз основа на член 13 став 1 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/2010 и 127/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА СО ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ ЗА 2013 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната програма со финансиски план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2013 година бр.01-864/2 од 13.12.2013 година, донесена од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9813/1
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

18.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10 и 6/12) и Одлуката за издвојување и организирање на посебно трговско друштво на дел од ЈП „Стрежево“ - Битола бр.19-5737 од 29.12.2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.162/09), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ВРЕМЕНО ОТПАДУВАЊЕ И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СКИ-ЛИФТОВИТЕ "САПУНЧИЦА" И "ЧУКА" ВО ЗЛТЦ С. НИЖЕ ПОЛЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на ЈП „Стрежево“ - Битола за времено отстапување и стопанисување со ски -лифтовите "Сапунчица" и "Чука" во ЗЛТЦ с.Нижје Поле, и времено вршење на дејност - 49,39 -друг патнички копнен транспорт, неспомнат на друго место.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9822/1
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

19.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и за давање на користење на недвижни ствари бр. 19-2230/1 од 9 мај 2006 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9961/1
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

20.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за изменување на Одлуката за престанок и за давање на користење на недвижни ствари бр.51-5507/1 од 29 март 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/2011).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9961/2
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

21.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари бр. 51-4891/1 од 24 август 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/2010).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9961/3
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

22.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на општина Делчево бр.51-4890/1 од 24 август 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/2010).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9961/4
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

23.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство бр. 51-2565/1 од 12 април 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2011).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9961/5
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

24.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДОЈРАН

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на општина Дојран бр. 41-5578/1 од 15 август 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 104/2012).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9961/6
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

25.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари бр. 41-3202/1 од 21 мај 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/2012).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9961/7
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

26.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок на користење и за давање на користење на недвижна бр. 19-3215/1 од 8 јули 2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2008).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9961/8
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

27.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и за давање на користење на недвижна ствар бр. 19-2114/1 од 3 мај 2006 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/2006).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9961/9
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

28.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и за давање на користење на недвижни ствари на Министерството за образование и наука бр. 19-1241/1 од 10 март 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2009).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9961/10
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

29.

Врз основа на член 18-а став 1 од Законот за Централен регистар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА НА
ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Тарифата на Централниот регистар на Република Македонија бр. 0201-3/23 од 17.12.2013 година, донесена од Управниот одбор на Централниот регистар, на седницата одржана на 17.12.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10006/1
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

30.

Врз основа на член 26, став 4 од Законот за Централен регистар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/01, 49/03, 109/05 и 88/08), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН НА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Финансискиот план на Централен регистар на Република Македонија за 2014 година, број 0201-3/22 од 17.12.2013 година, донесен од Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија, на седницата, одржана на 17.12.2013 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10007/1
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

31.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА, ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - Воен базен кој се наоѓа на КП бр.492/1 КО Струмица, и тоа:

- КП бр.492/1, 11 Октомври КО Струмица, намена на зграда и друг објект -ДЗ, намена на посебен/заеднички дел од зграда Б, волумен - 710 м3, во корист на Република Македонија, во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10053/1
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

32.

Врз основа на член 91 став 2 од Закон за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166 12 и 137/13) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ
НА НЕДВИЖНИ СТВари ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар КП бр.726 КО Центар 2, викано место /улица Васил Горгов бр.41. број на зграда објект 4. Намена на зграда и друг објект В2-10, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, внатрешна површина во 295 м2;

КП бр.726, КО Центар 2 број на зграда/објект 0, КО Центар 2, викано место/улица Васил Горгов, катастарска култура двор површина во 3547 м2;

КП бр.726, КО Центар 2 број на зграда/објект 1, КО Центар 2, викано место/улица Васил Горгов, катастарска култура под зграда, површина во 806 м2;

КП бр.726, КО Центар 2 број на зграда/објект 2, КО Центар 2, викано место/улица Васил Горгов, катастарска култура под зграда, површина во 321 м2;

КП бр.726, КО Центар 2 број на зграда/објект 3, КО Центар 2, викано место/улица Васил Горгов, катастарска култура под зграда, површина во 914 м2;

КП бр.726, КО Центар 2 број на зграда/објект 4, КО Центар 2, викано место/улица Васил Горгов, катастарска култура под зграда, површина во 337 м2;

КП бр.726, КО Центар 2 број на зграда/објект 5, КО Центар 2, викано место/улица Васил Горгов, катастарска култура под зграда, површина во 31 м2;

КП бр.726, КО Центар 2 број на зграда/објект 6, КО Центар 2, викано место/улица Васил Горгов, катастарска култура зем. под зграда, површина во 59 м2;

КП бр.726, КО Центар 2 број на зграда/објект 7, КО Центар 2, викано место /улица Васил Горгов, катастарска култура под зграда, површина во 229 м2;

КП бр.726, КО Центар 2 број на зграда/објект 8, КО Центар 2, викано место /улица Васил Горгов, катастарска култура зем. под зграда, површина во 176 м2;

КП бр.726, КО Центар 2 број на зграда/објект 9, КО Центар 2, викано место /улица Васил Горгов, катастарска култура под зграда, површина во 268 м2;

КП бр.726, КО Центар 2 број на зграда/објект 10, КО Центар 2, викано место/улица Васил Горгов, катастарска култура под зграда, површина во 123 м2;

КП бр.726, КО Центар 2 број на зграда/објект 11, КО Центар 2, викано место /улица Васил Горгов, катастарска култура под зграда, површина во 275 м2;

КП бр.726, КО Центар 2 број на зграда/објект 12, КО Центар 2, викано место /улица Васил Ѓоргов, катастарска култура под зграда, површина во 225 м²;

КП бр.726, КО Центар 2 број на зграда/објект 13, КО Центар 2, викано место /улица Васил Ѓоргов, катастарска култура з. пом. зграда, површина во 55 м²;

КП бр.726, КО Центар 2 број на зграда/објект 14, КО Центар 2, викано место/улица Васил Ѓоргов, катастарска култура з. пом. зграда, површина во 16 м²;

КП бр.726, КО Центар 2 број на зграда/објект 15, КО Центар 2, викано место/улица Васил Ѓоргов, катастарска култура под зграда, површина во 6 м², во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-10263/1
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

33.

Врз основа на член 42 од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“, бр.59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009, 35/2010, 167/2010, 36/2011, 6/2012, 24/2012, 15/2013, 82/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Вредноста на бодот за платите на државните службеници за периодот од 1.01.2014 година до 30.09.2014 година изнесува 73,8 денари.

Член 2

Вредноста на бодот за платите на државните службеници за периодот од 1.10.2014 година до 31.12.2014 година изнесува 77,5 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а членот 1 ќе се применува со почеток на исплата на платата за јануари 2014 година, додека членот 2 ќе се применува со исплата на платата за октомври 2014 година.

Бр. 41-10276/1
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

34.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Министерството за финансии му престанува користењето на движната ствар – патничко моторно возило со следниве карактеристики:

Марка на возило: Мерцедес
Тип на возило: 600-S
Регистрација: SK-316-NL
Година на производство: 1995 година
Сила на мотор (kw): 290
Работна зафатнина (с3): 5987
Број на мотор: 12098012032423
Број на шасија: WDB1400571A274507

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест на Собранието на Република Македонија.

Член 3

Министерот за финансии, склучува договор со генералниот секретар на Собранието на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука, која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10537/1
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

35.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/12) и член 26 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12 и 164/13) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНО ПОДРАЧЈЕ ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО

Член 1

Со доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов се овозможува комерцијален лов на риба на риболовните подрачја на природните езера и риболовните зони на акумулациите.

Со оглед на фактот што правото за вршење стопански риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, е потребно да се додели концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовното подрачје определена со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели на доделување на концесија на рибите се создавање на услови за вршење стопански риболов, односно овозможување на нивно користење преку планско експлоатирање на одржлив начин и вршење заштита на рибите.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за вршење стопански риболов на период од шест години на риболовното подрачје Преспанско Езеро.

Член 4

Постапката за доделување на концесијата на рибите за вршење стопански риболов на риболовното подрачје Преспанско Езеро ќе биде спроведена во рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесијата на рибите за вршење стопански риболов, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 10 дена од влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот кој на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставуваат за одобрување до Владата на Република Македонија.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија за организирање стопански риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10549/1
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

36.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/12) и член 26 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12 и 164/13) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНА ЗОНА НА АКУМУЛАЦИЈАТА ТИКВЕШКО ЕЗЕРО

Член 1

Со доделување на концесии на рибите за вршење стопански риболов се овозможува комерцијален лов на риба на риболовните подрачја на природните езера и риболовните зони на акумулациите.

Со оглед на фактот што правото за вршење стопански риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, е потребно да се додели концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовната зона определена со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели на доделување на концесија на рибите се создавање на услови за вршење стопански риболов, односно овозможување на нивно користење преку планско експлоатирање на одржлив начин и вршење заштита на рибите.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за вршење стопански риболов за период од шест години на риболовната зона на акумулацијата Тиквешко Езеро.

Член 4

Постапката за доделување на концесијата на рибите за вршење стопански риболов на риболовната зона на акумулацијата Тиквешко Езеро ќе биде спроведена во рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесијата на рибите за вршење стопански риболов, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 10 дена од влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот кој на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставуваат за одобрување до Владата на Република Македонија.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесии за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10549/2
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

37.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/12) и член 26 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12 и 164/13) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНА ЗОНА ОД РЕГУЛАЦИОНИОТ ОБЈЕКТ НА ХЕЦ ГЛОБОЧИЦА КАЈ ЦРКВАТА “СВЕТА ПЕТКА” ДО МЕСТОТО ВИКАНО ДИВЛЈАК – СТРУГА ВО ОБЈЕКТТОТ ДАЛЈАН – СТРУГА

Член 1

Со доделување на концесии на рибите за вршење стопански риболов се овозможува комерцијален лов на риба на риболовните подрачја на природните езера и риболовните зони на акумулациите.

Со оглед на фактот што правото за вршење стопански риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, е потребно да се додели концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовната зона определена со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели на доделување на концесија на рибите се создавање на услови за вршење стопански риболов, односно овозможување на нивно користење преку планско експлоатирање на одржлив начин и вршење заштита на рибите.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за вршење стопански риболов за период од шест години на риболовната зона од регулациониот објект на ХЕЦ Глобочица кај Црквата “Света Петка” до местото викано Дивлјак – Струга во објектот Далјан – Струга.

Член 4

Постапката за доделување на концесијата на рибите за вршење стопански риболов на риболовната зона од регулациониот објект на ХЕЦ Глобочица кај Црквата “Света Петка” до местото викано Дивлјак – Струга во објектот Далјан – Струга ќе биде спроведена во рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесијата на рибите за вршење стопански риболов, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 10 дена од влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот кој на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставуваат за одобрување до Владата на Република Македонија.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесии за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10549/3
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

38.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 60/12) и член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12 и 164/13) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНИ ЗОНИ И РИБОЛОВНИ РЕВИРИ

Член 1

Со доделување на концесии на рибите од риболовните води за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на рекреативните зони на акумулациите и риболовните ревири на сливовите на реките за кои се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се доделат концесии на рибите за организирање рекреативен риболов определени со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели на доделување на концесии на рибите се создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесиите е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на следните рекреативни зони и риболовни ревири:

1. Рекреативни зони

1.1. Рекреативна зона “акумулација Водоча” – ја опфаќа целата површина на акумулацијата,

1.2. Рекреативна зона “акумулација Глажња” – ја опфаќа целата површина на акумулацијата,

1.3. Рекреативна зона “акумулација Липково” – ја опфаќа целата површина на акумулацијата, делот на Липковска река кој се наоѓа меѓу браната Глажња и вливот во акумулацијата Липково, како и малата акумулација на овој дел од реката,

1.4. Рекреативна зона “акумулација Тиквешко Езеро” – ја опфаќа целата површина на акумулацијата,

1.5. Рекреативна зона “акумулација Црничани – Езеро” – ја опфаќа целата површина на акумулацијата,

1.6. Рекреативна зона “акумулација Глобочица” – ја опфаќа целата површина на акумулацијата,

1.7. Рекреативна зона “акумулација Матка” – ја опфаќа целата површина на акумулацијата и делот на реката Треска кој се наоѓа помеѓу браната Св. Петка и вливот во акумулацијата Матка,

1.8. Рекреативна зона “Рекреативно езеро Треска” – ја опфаќа целата површина на акумулацијата

1.9. Рекреативна зона на Преспанско езеро – ја опфаќа бреговата линија и водената површина до 200 метри од бреговата линија на територијата на Република Македонија.

2. Риболовни ревири

Слив на Река Вардар-горно течение

2.1. Риболовен ревер “Вардар 3” – ги опфаќа водите на реката Вардар и тоа од вливот на Улеверичка Река до вливот на реката Бистрица вклучително и притоците: Пена, Лешочка Река и Бистрица, како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа и

2.2. Риболовен ревер “Вардар 4” – ги опфаќа водите на реката Вардар и тоа од вливот на река Бистрица до дрвениот мост во близина на с. Радушa со притоците:

Босилечка, Габровчица, Љуботенска Река и Горанечка Река, како и сите мали и микроаккумуляции кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа.

Слив на Река Вардар-средно течение

2.3. Риболовен ревер "Вардар 5"- ги опфаќа водите на реката Вардар од дрвениот мост над с. Радуша до влив на река Треска, како и сите мали и микроаккумуляции кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа,

2.4. Риболовен ревер "Тополка" – го опфаќа целото течение на реката Тополка со притоците, од изворот до вливот во река Вардар, како и сите мали и микроаккумуляции кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа и

2.5. Риболовен ревер "Бабуна 1"- го опфаќа течението на реката Бабуна со притоците од изворот до вливот на реката Изворчица, вклучувајќи ја и неа.

Слив на Река Вардар-долно течение

2.6. Риболовен ревер "Вардар 12"- опфаќа течение на реката Вардар од влив на Кованска река до македонско-грчката граница, вклучително и Кованска река и сите останати поголеми притоки на овој дел од текот на Вардар, со исклучок на реката Луда Мара и нејзините притоки и

2.7. Риболовен ревер "Река Луда Мара – Богданци"- го опфаќа целото течение на реката реката Луда Мара и нејзините притоки, како и сите мали и микроаккумуляции кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа.

Слив на Река Треска

2.8. Риболовен ревер "Треска 2" – опфаќа дел од Треска од мостот на патот кој води од Кичево до с. Пласница (мостот е граница) до вливот во акумулацијата Козјак – до вливот на Беличка Река (Велешница) со сите притоки на реката Треска во тој дел, како и сите мали и микроаккумуляции кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа и

2.9. Риболовен ревер "Треска 3" – опфаќа дел на Треска од браната на акумулацијата Матка до вливот на Треска во Вардар со сите притоки во тој дел.

Слив на Река Пчиња

2.10. Риболовен ревер "Крива Река 1" – го опфаќа течението на Крива Река од изворишниот дел до мостот кај село Туларево со сите притоки во целото свое течение кои се вливаат над „Коњушкиот мост“, како и сите мали и микроаккумуляции кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа.

Слив на Црна Река

2.11. Риболовен ревер "Црна Река 5"- опфаќа дел од Црна Река од браната на акумулација "Тиквеш" до влив во Вардар, вклучително и сите притоки на Црна Река и нивните притоки на овој дел, како и сите мали и микроаккумуляции кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа.

Слив на Река Брегалница

2.12. Риболовен ревер "Брегалница 2" – опфаќа дел од течението на реката Брегалница од с. Разловци до влив во акумулацијата "Калиманци" вклучувајќи ги сите притоки од текот на Брегалница во овој дел, како и сите мали и микроаккумуляции кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа и

2.13. Риболовен ревер "Брегалница 3" – опфаќа дел од течението на реката Брегалница од браната на акумулацијата "Калиманци" до с. Истибања, вклучувајќи ги сите притоки од текот на Брегалница во овој дел, како и сите мали и микроаккумуляции кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа.

Слив на Река Црн Дрим

2.14. Риболовен Ревир Река Радика – Го опфаќа течението на реката Радика од вливот на Гарска река во Радика (местото наречено "Бошков Мост") низводно до вливот на Радика во акумулацијата Шпиље, 500 метри низводно од мостот за с. Долно Косоврасти.

Слив на Река Струмица

2.15. Риболовен ревер "Струмица 1" – опфаќа дел од течението на реката Струмица од изворишниот регион до вливот на реката Турија вклучително и реката Турија и сите притоки во тој дел од текот, како и делот на реката Водочица од браната на акумулацијата Водоча до вливот во реката Струмица, како и сите мали и микроаккумуляции кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа вклучувајќи ги и рекреативните зони "Маркова Брана" и "Дрвошка".

Слив на Преспанско Езеро

2.16. Риболовен ревер "Слив на Преспанско Езеро" го опфаќа течението на река Исток, Голема Река (или Стара Река), Преторска Река, Кранска Река, Брајчинска Река како и сите притоки кои се вливаат во Преспанското Езеро и во горе наведените водотеци, како и сите мали и микроаккумуляции кои припаѓаат во овој ревер, а се утврдени во риболовната основа.

Член 4

Постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 10 дена од влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот кој на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставуваат за одобрување до Владата на Република Македонија.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесии за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-10549/4
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

39.

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија” бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013 и 164/2013) и член 31 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2014 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 180/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

ПРОГРАМА
за остварување на социјалната заштита
за 2014 година

I. Појдовна основа

Остварувањето на социјалната заштита во Република Македонија во 2014 година се заснова на Законот за социјалната заштита, Законот за семејството, Законот за вработување на инвалидните лица, Законот за употреба на знаковниот јазик, Законот за инвалидски организации, Законот за цивилни инвалиди од војната, кривично правните прописи и други закони и подзаконски акти, со кои се уредени правата и услугите од социјалната заштита.

Со Програмата поблиску се уредуваат подрачјата на социјална заштита, потребите на населението од социјална помош и заштита, социјалната превенција и средствата за остварувањето на социјалната заштита. Програмата е усогласена со одредбите од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2014 година, со кој се предвидува донесување на Програмата на Владата на Република Македонија за средствата наменети за социјални надоместоци.

Со Програмата се врши усогласување на социјалната заштита со потребите на граѓаните за подобрување и развој на услугите и мерките од социјална заштита.

Програмата се заснова на политиките и определбите на Владата на Република Македонија за 2014 година, со која се имплементираат стратешките приоритети на Републиката за тековната година, Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2014 година, Националната стратегија за деинституционализација во системот на социјална заштита во Република Македонија 2008-2018 година, Акцискиот план за имплементација на Стратегијата за интеграција на бегалци и странци 2008-2014 година, Програмата за помош и поддршка при реинтеграција на повратници во Република Македонија согласно со реадмисионите договори, ревидираната Национална стратегија за изедначување на правата на лицата со инвалидност 2010-2018 година, Националната стратегија за старите лица 2010 – 2020 година, Национална стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост во Република Македонија 2010-2020 година, Националната стратегија за спречување и заштита од семејно насилство 2012-2015 година, Програмата за развој на социјалната заштита 2011-2021 година, Национален акционен план за превенција и справување со злоупотреба и занемарување на деца 2013-2015 со Оперативен план за спроведување на Акциониот план за превенција и справување со злоупотреба и занемарување на деца, за 2014 година и Буџетот на Република Македонија за 2014 година.

Во остварувањето и развојот на социјалната заштита во 2014 година, значајно место ќе имаат меѓународните документи, конвенциите и препораките, меѓу кои се: Стратегијата за социјална кохезија на Европскиот комитет за социјална кохезија, Милениумските развојни цели на ОН во делот на првата развојна цел: намалување на сиромаштијата и други препораки врз основа на кои ќе се врши постапно приближување кон законодавството на ЕУ.

II. Подрачја на социјална заштита

Социјалната заштита се остварува преку систем на мерки, активности и политики за спречување и надминување на основните социјални ризици на кои е изложен граѓанинот во текот на животот, за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост и за јакнење на неговиот капацитет за сопствена заштита. Социјалната заштита во 2014 година ќе се реализира преку обезбедување на:

- услуги и мерки за социјална превенција, вонинституционална заштита и институционална заштита за граѓаните кои се изложени на основните социјални ризици и
- права на парична помош од социјална заштита, и тоа:
 - постојана парична помош за лицата неспособни за работа и материјално необезбедени;
 - социјална парична помош за лицата способни за работа и материјално необезбедени;
 - паричен надоместок за помош и нега од друго лице;
 - право на здравствена заштита;
 - надоместок на плата за скратено работно време поради нега на дете со телесни или ментални пречки во развојот;
 - еднократна парична помош или помош во натура;
 - парична помош за социјално домување;
 - парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа;
 - парична помош на мајка која родила четврто дете;
 - парична помош за згрижувач, и
 - додаток за слепило, мобилност и глувост.

Во 2014 година се предвидува да бидат опфатени со услугите и мерките на социјалната заштита следниве корисници на социјална заштита:

- малолетни лица:
 - без родителска грижа до 18 годишна возраст,
 - деца во ризик,
 - малолетни лица со воспитно социјални проблеми,
 - ставени под старателство,
 - сместени во згрижувачко семејство,
 - сместени во установи за социјална заштита,
 - сместени во дневен центар за деца на улица,
 - сместени деца во дневен центар за деца со пречки во развојот,
 - возрасни лица
 - лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа, до навршување на 26 години,
 - бездомни лица,
 - жрви на семејно насилство,
 - корисници на дрога,
 - лица со инвалидност,
 - стари лица,
 - возрасни лица ставени под старателство,
 - сместени во згрижувачко семејство,
 - лица со попреченост во менталниот развој над 18 години, сместени во станбени единици за организирано живеење со поддршка,
 - сместени во установи за социјална заштита за стари лица,
 - сместени во установи за социјална заштита,
 - лица од семејства со нарушени односи во семејството,
 - возрасни лица со општествено негативни навики,
 - лица со признат статус на бегалец и лица под супсидијарна заштита - 702 лица, нови баратели на азил сместени во установа, лица вратени по однос на договори за реадмисија, и
 - други полнолетни лица корисници на услуги.

Корисниците на социјалната заштита се и корисници на парични права од социјална заштита и на социјални услуги за згрижување во установа за социјална заштита, вонинституционална заштита и друг вид на услуги и мерки, согласно со Законот за социјалната заштита.

Во рамките на реформските процеси во социјалната заштита, ќе се реализира Програмата за условен паричен надоместок за средно образование за учебната 2013/2014, како и за учебната 2014/2015 година, со цел подобрување на пристапот и квалитетот на образованието за учениците во средното образование од домаќинствата, корисници на право на социјална парична помош. Со оваа програма ќе се обезбедат дополнителни парични надоместоци за учениците, кое право е условено со запишување и посетување на средното образование и има за цел да го зголеми бројот на лица запишани во средно образование од домаќинства - корисници на правото на социјална парична помош, како и реализацијата на задолжителното средно образование во Република Македонија. Средствата за спроведување на оваа програма се обезбедени преку Договор за заем со Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка.

Во текот на 2014 година, ќе продолжи имплементацијата на мерките за намалување на енергетската сиромаштија за корисниците на социјална парична помош и постојана парична помош, преку Програма за субвенционирање на потрошувачката на енергија.

III. Потребите на населението и социјалната превенција

1. Развој на социјалната заштита

Имплементацијата на Националната програма за развој на социјалната заштита 2011-2021 година, ќе ја следи и оценува Координативно тело. врз основа на донесен Оперативниот план за имплементација за 2014 година.

Се воведо ново право на парична помош за згрижувач, со цел за обезбедување на социјална сигурност за овие лица кои по престанокот на згрижување лица во своето семејство, не се вработени и не оствариле право на пензија, во висина од 8.000 денари.

Се воведо ново право - додаток за глувост за тално глувите лица кои што имаат потполно згасната слушна перцепција кои што не може да ги задоволат своите животни потреби без толкувач на знаковен јазик, во номинален износ од 4.000 денари.

Правото на додаток за мобилност ќе го користат и лицата со квадриплегија, поради создавање на услови за изедначување на нивните можности за вклучување во секојдневниот живот, како и лицата со телесен инвалидитет 100% кои што целосно се врзани за инвалидска количка, а се сместени во јавна установа за социјална заштита згрижувачко семејство, мал групен дом или некоја форма на организирано живеење со поддршка.

2. Справување со сиромаштијата и социјалната исклученост

Во текот на 2014, ќе продолжи имплементацијата на ревидираната Националната стратегија за намалување на сиромаштијата и социјална исклученост во Република Македонија 2010-2020 година, за чија цел ќе се изготви и реализира Оперативен план 2014 година за имплементација на истата со конкретни мерки и активности, а во насока на реално утврдување на локалните проблеми и потреби на граѓаните со посебен акцент на преземање на конкретни акции на локално ниво преку

општинската локална самоуправа. Во оваа насока и понатаму ќе се градат капацитетите на локалните актери за спроведување на локални политики за одредени специфични ранливи групи и нивно поврзување со националната политика.

Во рамките на спроведување на процесот за деинституционализација во системот на социјалната заштита, за 2013 година функционираат двете служби за поддршка на домувањето во заедницата, една во Неготино и една во Град Скопје со 14 станбени единици за организирано живеење со поддршка во кои се сместени 66 корисници со попреченост во менталниот развој над 18-годишна возраст. Процесот на деинституционализација продолжува да се спроведува во континуитет со тоа што во ноември 2013 година се отворни две нови станбени единици во Неготино, за 10 корисници, како почеток на воспоставување на трета сужба за поддршка на домувањето во заедницата. Во 2014 година ќе се дооформи третата служба со отворање на уште пет нови станбени единици за организирано живеење со поддршка, во кои ќе се сместат уште 25 корисници. За таа цел, МТСП презема активности за продолжување на соработката со МХИ Будимпешта, Унгарија во насока на обезбедување финансиска и техничка поддршка за оваа намена како и соработката со здруженија кои ја обезбедуваат услугата од вонинституционална социјална заштита-организирано живеење со поддршка.

Во 2013 година отпочнаа подготвителни активности за спроведување на процесот на деинституционализација на корисници од Детскиот дом „11 Октомври – Скопје, согласно изготвен Акциски план за отворање на два пилот Мали групни домови во почетокот на 2014 година во Скопје, за 10 корисници кои ќе бидат деинституционализирани од Установата.

Вонинституционалната заштита ќе се зајакне и со отворање на дополнителен дневен центри за деца на улица, на подрачјето на Општина Прилеп. Во насока на подобра, посеопфатна заштита и поддршка на децата од улица, во текот на 2014 година, ќе се имплементира Акцискиот план за заштита на децата од улица 2013-2015 година.

Во текот на 2014 година ќе се отвори Дневен центар за корисници на дрога и членови на нивните семејства во Кавадарци.

Ќе продолжи имплементацијата на програма за работа на патролни социјални работници во трите општини на територијата на Град Скопје (Гази Баба, Карпош и Кисела Вода). Со имплементацијата на оваа програма ќе се зголеми пристапот до социјалните услуги на ранливите групи на граѓани во Република Македонија.

Министерството за труд и социјална политика, почнувајќи од 2007 година во континуитет го имплементира проектот „Народни кујни“, а согласно со Програмата на Владата на Република Македонија за 2014 година ќе се отворат 2 народни кујни во следните рурални општини: Центар Жупа и Ранковце.

Во 2014 година ќе продолжат активности за изградба на пристапни рампи, лифтови и подвижни платформи во објектите кои што се во надлежност на Министерството за труд и социјална политика. Министерството за труд и социјална политика ќе ги координира активностите за изградба на пристапни рампи и во објектите кои што се од јавен карактер, а се во надлежност на другите јавни институции.

Комисијата за развој и афирмација на знаковниот јазик ќе продолжи со активности за негово унапредување од лингвистички, фонолошки и морфолошки аспект, синтакса и негова стандардизација согласно Законот за употреба на знаковниот јазик. Обезбедена е финансиска поддршка на Комисијата при Сојузот на глуви и наглуви на Македонија за организирање на

обуки за изучување на знаковниот јазик, која ќе организира обуки за изучување на знаковниот јазик и за граѓани кои што сакаат да го изучуваат знаковниот јазик, така што бројката од постојните 12 сертифицирани толкувачи на знаковен јазик ќе биде зголемена и рамномерно распределена во различни региони од државата.

Се планира подобрување на вонинституционалната заштита на лицата со инвалидитет преку отварање на Дневен центар за деца со пречки во интелектуалниот развој во општина Струмица, како и Дневен центар и за деца со оштетен вид на помала возраст, кој ќе работи во рамките на Државното училиште за деца со оштетен вид Димитар Влахов во Скопје, како и Дневен центар за деца со пречки во интелектуалниот развој во општините Валандово, Липково и Охрид. Се планира отварање на Дневен центар за деца со аутизам во Штип, Дневен центар за лица со интелектуална попреченост над 18 години, во соработка помеѓу Министерството за труд и социјална политика со Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост—ПОРАКА—Скопје и Градот Скопје.

Во функција на подигнување на грижата кон старите лица, во 2014 година планирана е подготовка и реализација на Оперативен план за 2014 година за имплементација на Националната стратегија за стари лица 2010-2020 година. Активностите ќе се насочат кон проширување на мрежата на дневни центри за стари лица во Општина Чешиново-Облешево и Општина Винаца, како и понатамошно развивање на социјални сервиси за стари и изнемоштени лица во општините каде се јавува потреба и можност за реализација, преку воспоставување на центри за давање на помош во домашни услови. За реализација на овие активности, потребно е поголема вклученост на општините за искористување на сите расположливи ресурси во локалната заедница.

Со цел сензибилизирање и информирање на старите лица и нивните семејства, за правата и услугите кои старите лица можат да ги остварат во системот на социјална заштита, во 2014 година планирано е печатење на информативен материјал од старна на ЈУ Завод за социјални дејности.

Во насока за подобрување на состојбата со институционалната заштита на старите лица во 2014 година, ќе се продолжи со проширување на сместувачките капацитети во постоечките објекти за заштита на старите лица и нивно усогласување согласно со Правилникот за нормативите и стандардите за основање на установи за заштита на стари лица.

Социјална заштита на лица со воспитно-социјални проблеми ќе се реализира во насока на почитување на стандардите за

- обезбедување усогласеност со Европската конвенција за човекови права и почитување на правата на децата,
- социјална интеграција на лицата со воспитно социјални проблеми во општеството,
- јакнење на капацитетите на стручните лица во центрите за социјална работа и ЈУ за социјална заштита и создавање мобилни екипи за превенција и имплементација на Законот за правата на децата,
- развој на згрижувачките семејства за деца со воспитно социјални проблеми.

3. Активности поврзани со приближување на законодавството во областа на социјалната заштита кон законодавството на ЕУ

Министерството за труд и социјална политика ќе продолжи со континуирано развивање на политиките за социјално вклучување на најранливите категории на граѓани. Министерството за труд и социјална полити-

ка е еден од клучните носители на целокупниот процес на социјална инклузија и континуирано ќе презема иницијатива пред Европската комисија во функција на инкорпорирање на заедничките цели на ЕУ во националните политики, преку приоритетите одредени во Ревидираната национална стратегија за намалување на сиромаштија и социјална исклученост 2010-2020 во согласност со Стратегијата ЕУ 2020.

Ќе се продолжи во континуитет да се следат законските прописи и препораки на ЕЗ во доменот на социјалната заштита, со цел истите постапно да бидат имплементирани во нашето законодавство и практика.

Кординативното тело за следење и евалуација на имплементација на Националната програма за развој на социјалната заштита 2011-2021 година, ќе изготви Оперативен план за спроведување на мерките за 2014 година.

Во текот на 2014 година ќе се следи имплементацијата на ревидираната Национална стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост во Република Македонија 2010-2020 година, преку воспоставениот национален координативен механизам за прашања поврзани со политики за социјално вклучување во Република Македонија.

Во текот 2014 година ќе продолжи имплементацијата на Национална стратегија за спречување и заштита од семејно насилство 2012-2015 година преку воспоставеното Национално координативно тело за спречување и заштита од семејно насилство.

Воспоставеното Национално координативно тело, ќе продолжи со следењето на имплементацијата на Националната стратегија за стари лица 2010-2020 година.

4. Тековни активности во социјалната заштита

Во областа на социјалната заштита се спроведуваат активности во насока на подобрување на заштитата на граѓаните, подобрување на квалитетот на услугите и социјалната превенција.

- Спроведување на Акциониот план за превенција и справување со сексуална злоупотреба на деца и педофилија

Во 2014 год ќе продолжи остварувањето на активностите предвидени во ревидираниот Акциониот план за превенција и справување со сексуалната злоупотреба на деца и педофилија.

Во оваа насока, во 2014 година ќе се продолжи со реализирање на кампања за сензибилизирање и подигање на јавната свест за проблемот на сексуалната злоупотреба на деца и педофилијата и ќе се изработат плакати, флаери, прирачници, ДВД и друг визуелен материјал.

Исто така, се предвидува продолжување на работата на СОС линијата и веб страната за пријавување на случаи на сексуална злоупотреба на деца и педофилија и подигање на јавната свест.

Ќе продолжат и активностите насочени кон обезбедување на средства и механизми за спроведување на помош и заштита на децата од сексуална злоупотреба и педофилија и ќе се унапредува координираниот систем на соработка помеѓу владините институции, како и соработката помеѓу владините институции и невладините организации кои ја покриваат оваа проблематика.

- Спроведување на Националниот акционен план за превенција и справување со злоупотреба и занемарување на деца.

Во 2014 година се предвидува да биде донесен Оперативен план за спроведување на акциониот план за превенција и справување со злоупотреба и занемарување на деца за 2014 година.

Со Националниот акционен план за превенција и справување со злоупотреба и занемарување на деца во 2014 година, се предвидува да се спроведе кампања за

сензибилизирање и подигање на јавната свест за проблемот со злоупотреба и занемарување на деца, како и изработка на плакати, флаери, прирачници, ДВД и друг визуелен материјал.

Предвидени се активности, насочени кон обезбедување на средства и механизми за спроведување на помош и заштита на децата од злоупотреба и занемарување, воспоставување и унапредување на координиран систем на соработка помеѓу владините институции, како и соработка помеѓу владините институции и невладините организации кои ја покриваат оваа проблематика.

Ќе се изготви Протокол за постапување и соработка на институциите и невладините организации во случаите на злоупотреба и занемарување на деца. Заради целосна и ефикасна заштита на децата од злоупотреба и занемарување, ќе се работи на обезбедување на тимски пристап, преку формирање на обучени мобилни мултидисциплинарни стручни тимови, кои ќе бидат достапни 24 часа, во најмалку 3 општини.

- Вклучување на здруженија, на приватната иницијатива и на физички лица во социјалната заштита.

Ќе продолжи соработката со инвалидски организации и националните сојузи на лица со инвалидност на Република Македонија, согласно со одредбите од Законот за инвалидски организации.

По заокружувањето на законските прописи со кои се создадени услови за вклучување на невладиниот сектор во вршењето на одредени работи од социјалната заштита, во 2014 година Министерството за труд и социјална политика ќе продолжи со активности за развивање на партнерски однос со здруженијата. Бројот на договорените партнерства ќе биде во зависност од расположивите буџетски средства, додека изборот на здруженијата на кои ќе им биде доверена одредена социјална функција, ќе се спроведе по објавен конкурс, со целосно почитување на транспарентноста на постапката.

Ќе се настојува, партнерски однос за одредени работи од социјалната заштита да се изгради и со физички лица кои ги исполнуваат пропишаните законски услови.

- Помош на внатрешно раселените семејства, лица вратени по основа на договорите за реадмисија и семејствата на бегалците од други држави

Покрај редовната грижа за внатрешно раселените лица, активностите на Министерството за труд и социјална политика и понатаму ќе бидат насочени на програми со кои ќе се стимулира враќањето на овие лица во местото на живеење, додека за бегалците од другите држави со признат статус на бегалец односно лица под супсидијарна заштита, ова министерство и Центарот за интеграција, кој и во текот на 2014 година ќе функционира како проектна единица во рамки на Министерството за труд и социјална политика, ќе преземат мерки за олеснување на процесот на интеграција за овие лица, согласно со Акцискиот план за имплементација на Стратегијата за интеграција на бегалци и странци 2008-2014 година и се ажурират изработените 135 индивидуални програми за интеграција за лицата кои пристапија кон овој процес. За сите овие лица и во текот на 2014 година ќе се направат напори за имплементација на поголем број на активности предвидени со индивидуалните интеграциони програми.

За лицата вратени во однос на договорите за реадмисија, кои при враќањето се судруваат со одредени проблеми во рамки на "Програмата за помош и поддршка при реинтеграција на повратници во Република Македонија согласно со реадмисионите договори" предвидени се сет мерки и активности, со кои ќе им се овозможи олеснет пристап на овие лица до социјалните права.

Инспекциски надзор

Со инспекцискиот надзор во социјалната заштита, во 2014 година се очекува понатамошно активно спроведување на надзорот над применувањето и спроведувањето на законските прописи, со кои се уредени работите од социјалната заштита, надзор над остварување на правата и исполнувањето на обврските на корисниците на правата, исполнување на условите за вршење на дејности од социјалната заштита, предвидени со Законот за социјалната заштита. Од работата во инспекцискиот надзор се очекуваат понатамошни позитивни резултати, особено во примената на Законот во делот на парична помош од социјална заштита и социјалните услуги.

IV. Средства за остварување на социјална заштита

Средствата за остварување на Програмата за социјална заштита за 2014 година во Буџетот за 2014 година се предвидени на Раздел 150.01, на следниве буџетски подпрограми:

1. Потпрограма 40 – Центри за социјална работа и Завод за социјални дејности. Во 2014 година на оваа потпрограма се предвидени буџетски средства во износ од 462.450.000 денари средства од основен буџет, средства од основен буџет (приходи) во износ од 1.350.000 денари, средства од самофинансирачки активности во износ од 1.500.000 денари и средства од донации во износ од 1.900.000 денари.

2. Потпрограма 41 – Дневни центри и прифатилишта за вонинституционална социјална заштита. Во Буџетот за 2014 година на оваа потпрограма се планирани 88.616.000 денари, средства од самофинансирачки активности во износ од 1.000.000 денари и средства од донации во износ од 10.006.000 денари.

3. Потпрограма 42 – Установи за институционална социјална заштита. Во Буџетот за 2014 година на оваа потпрограма се планирани 226.277.000 денари, средства од основен буџет (приходи) во износ од 11.000.000 денари, средства од самофинансирачки активности во износ од 57.650.000 денари и средства од донации во износ од 4.060.000 денари.

4. Потпрограма 44 – Програма за условени парични трансфери. Во Буџетот за 2014 година на оваа потпрограма се планирани средства од заем од Светска банка во износ од 171.620.000 денари.

5. Потпрограма 4А – Изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита. Во Буџетот за 2014 година на оваа потпрограма се планирани 24.080.000 денари.

6. Потпрограма 50 – надоместоци за социјална заштита. Во Буџетот за 2014 година на оваа потпрограма се планирани 3.409.500.000 денари за социјални надоместоци на ставка 471, 108.900.000 денари трансфери до Фондот за здравствено осигурување на ставка 433 и 80.000.000 денари за енергетска сиромаштија на ставка 464.

а) На ставката 471-Социјални надоместоци во износ од 3.409.500.000 денари, ќе бидат распоредени за:

Постојана парична помош - се исплаќа на лицата кои се неспособни за работа и материјано необезбедени, кои не можат да остварат средства за егзистенција согласно со други прописи. Во 2014 година се очекува бројот на овие корисници да изнесува 5.800 корисници, за што ќе бидат потребни 325.000.000 денари;

Социјална парична помош - се исплаќа на домаќинства чии членови се способни за работа, но се материјално необезбедени. Во 2014 година се очекува да бидат опфатени околу 35.000 домаќинства. За исплатата на социјалната помош ќе бидат реализирани 1.237.500.000 денари;

Паричен надоместок за помош и нега од друго лице - се исплаќа на лица над 26 годишна возраст, кои не можат да ги вршат основните животни потреби без по-

мош од друго лице (лица со умерени, тешки и длабоки пречки во менталниот развој, лица со потешка и најтешка телесна попреченост, потполно слепи лица, како и лица со трајни промени во здравствената состојба). Во 2014 година се очекува правото да го стекнат просечно околу 26.500 корисници. Потребните средства за задоволување на правото ќе изнесуваат 1.440.000.000 денари;

Право на надоместок на плата за скратено работно време поради неа на дете со телесни или ментални пречки во развојот - ова право кое е утврдено со Законот за социјалната заштита и со Законот за работни односи, го остварува еден од родителите на хендикепирано дете, доколку родителите се во работен однос. За оваа намена во 2014 година се предвидени 4.445.000 денари;

Еднократна парична помош и помош во натура - ова право можат да го остварат лица или семејства коишто се нашле во положба на социјален ризик заради претрпена природна непогода, епидемија, смрт, подолго лекување или друга социјална загрозеност, како и дете или младинец без родители или родителска грижа по напуштање на установата или згрижувачкото семејство. За оваа намена во 2014 година се предвидени 37.800.000 денари;

Право на домување - право на паричен надоместок за домување согласно со Законот за социјалната заштита има лице без родители и родителска грижа до 18 годишна возраст, односно по престанување на старателството најмогу до 26 годишна возраст. Паричен надоместок за домување се обезбедува и за лицата со признат статус на бегалец, согласно со одредбите од Законот за азил и привремена заштита, се до периодот на преземање на оваа одговорност од страна на локалната самоуправа. За оваа намена во Буџетот за 2014 година се предвидени 2.400.000 денари.

Парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа - со правото можат да се стекнат лицата со стекнат статус на дете без родители и родителска грижа, доколку по полнолетството се без средства за егзистенција, односно се на редовно школување, до навршување на 26 годишна возраст. Во рамките на ова право се обезбедува и дополнителна помош за лицата кои се запишани по прв пат на студиска година од прв, втор и трет циклус - докторски студии, како редовни или вонредни студенти на јавните високообразовни установи. Во 2014 година, вкупниот број на овие корисници се предвидува да изнесува околу 180 лица. За оваа намена во Буџетот за 2014 година се предвидени 43.000.000 денари.

Правото на додаток за слепило се обезбедува за потполно слепо лице над 26 годишна возраст, а правото на додаток за мобилност се обезбедува на лице над 26 годишна возраст со 100 % телесен инвалидитет или лице со квадриплегија, лице со умерени, тешки и длабоки пречки во менталниот развој и коешто без помош на инвалидска количка не може да ги задоволи основните животни потреби, утврдени од стручен орган и со решение на центарот за социјална работа. За оваа намена во Буџетот за 2014 година се предвидени 235.565.000 денари.

Право на надоместок за трошоци за сместување и надоместок за згрижување на сместеното лице во згрижувачко семејство - ќе се исплатува на семејствата кои во семејството ќе згрижат лице, корисник на социјална заштита. Ова право во 2014 година се предвидува да го остварат околу 155 семејства кои ќе згрижат околу 250 лица, за што се предвидени 29.760.000 денари;

Сместување во ученички домови или други установи на деца без родители и родителска грижа до оспособувањето за самостоен живот и работа, а најдоцна до

завршувањето на средното образование, ако не постојат можности згрижувањето и воспитувањето да се обезбеди на друг начин; дете со воспитно-социјални проблеми (занемарено, злоставувано и социјално неопознато дете) и дете со нарушено поведение, а за кои центарот ќе оцени дека установата може да обезбеди чување, воспитување, образование и нормален развој на детето. За оваа намена во Буџетот за 2014 година се планирани 1.400.000 денари.

Партиципација за здравствена услуга во специјалистичко консултативна и болничка здравствена заштита согласно Законот за здравствено осигурување за корисници децата со посебни потреби, корисници на постојана парична помош, лицата сместени во установи за социјална заштита и во друго семејство, кои остваруваат право на здравствена заштита според прописите за социјална заштита. За оваа намена во Буџетот за 2014 година се планирани 10.000.000 денари.

Парична помош за згрижувач за лица кои по престанокот на згрижување лица во своето семејство, не се вработени и не оствариле право на пензија. За оваа намена во Буџетот за 2014 година се планирани 870.000 денари.

Додаток за глувост се обезбедува за тотално глуво лице со навршени 26 години коешто има потполно згасната слушна перцепција и истото не може да ги задоволи своите животни потреби без толкувач на знаковен јазик. За оваа намена во Буџетот за 2014 година се планирани 41.760.000 денари.

б) На ставката 433-Трансфери до Фондот за здравство во износ од 108.900.000 денари, ќе бидат распоредени за остварување право на здравствена заштита на корисниците на социјална заштита на следниве права: постојана парична помош, сместување во згрижувачко семејство, паричен надоместок за помош и нега од друго лице, сместување во установи за социјална заштита, парична помош на лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа, лице-жртва на семејно насилство за кое се презема мерка на заштита согласно со Законот за семејството и лице опфатено со организирано самостојно живеење со поддршка.

в) На ставката 464 – разни трансфери, дел од средствата во износ од 80.000.000 денари се наменети за програма за субвенционирање на електрична енергија.

7. Потпрограма 51 – надоместоци за цивилни инвалиди од војната. Во Буџетот за 2014 година на оваа потпрограма се планирани 97.000.000 денари и

8. Потпрограма 54 – надоместоци за заштита на бегалци и азиланти. Во Буџетот за 2014 година на оваа потпрограма се планирани 48.500.000 денари. Средствата на оваа потпрограма се наменети за надоместок на правата за внатрешно раселените семејства, лица вратени по основа на договорите за реадмисија и семејствата на бегалците од други држави.

Распределбата на финансиските средства наменети за социјална заштита е направена во согласност со обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2014 година, со напомена дека во 2014 година ќе се измират и неизмирените обврски по основа на правата од 2013 година. Овие средства во зависност од опфатот на правата, услугите и активностите од социјалната заштита во текот на годината, може да се менуваат согласно со закон.

V. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9943/1
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

40.

Врз основа на член 49 став (3) од Законот за здруженија и фондации ("Службен весник на Република Македонија" бр.52/2010 и 135/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.12.2013 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА
И ФОНДАЦИИТЕ ЗА 2014 ГОДИНА**

1. Со оваа програма се утврдува намената на средствата обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 2014 година, Раздел 040.01 - Влада на Република Македонија, Потпрограма 10 - Администрација, ставка 463 – Трансфери до невладини организации, за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондацииите, во вкупен износ од 12.000.000,00 денари.

2. Средствата од точка 1 на оваа програма ќе се користат за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондацииите, преку грантови за програми (проекти) во следниве приоритетни цели:

	Опис на приоритет	Вкупен износ во денари	Број на грантови	Износ на средства по грант
I	Зголемување на економскиот раст и конкурентноста на трајна основа, повисока стапка на вработеност, пораст на животниот стандард и квалитет на живеење, преку: • Поголемо искористување на обновливи извори на енергија; • Зголемување на туристичката понуда и градење на препознатлив туристички имиџ со воведување на светски стандарди во туристичко-угостителските услуги; • Натамошен развојот на земјоделството и руралниот развој; • Натамошен развој и унапредување на шумарството; • Поефикасно искористување на водните ресурси; • Промовирање на семејството и креирање политики за поддршка на семејството; • Промовирање на културниот идентитет во функција на препознатливост на Република Македонија во меѓународни рамки; • Заштита и одржување на културното наследство во севкупното општество и промовирање на културната разноликост; • Модернизација и унапредување на здравствениот сектор и воспоставување на одржлив, интегриран и ефикасен здравствен информатички систем; • Планирање и одржливо користење на просторот и природните ресурси; • Зголемување на инвестициите во животната средина.	7.500.000,00	25	300.000,00
II	Интеграција во НАТО и ЕУ, врз основа на остварување на сите реформи и критериуми и решавање на спорот со Грција врз принципот на незагрозување на националниот идентитет, преку: • Јакнење на позицијата на Република Македонија во меѓународната заедница; • Унапредување на добрососедските односи на билатерален, регионален и мултилатерален план; • Засилено учество и афирмирање на ставовите и интересите на Репуб-	1.500.000,00	5	300.000,00

	лика Македонија во меѓународните организации, како на глобално така и на регионално ниво; • Зајакнување на капацитетите за целосно приближување и преземање на правото на ЕУ (acquis communautaire) согласно приоритетите утврдени во Националната програма за усвојување на правото на ЕУ; • Натамошно зголемување на учеството на граѓанскиот сектор и бизнис заедницата во процесот на креирање на политики.			
III	Продолжување на борбата против криминалот и корупцијата и ефикасно спроведување на правото, преку: • Продолжување на борбата против корупцијата и организираниот криминал; • Зајакнување на довербата на сите заедници во полицијата; • Создавање на ефикасен систем за заштита и почитување на човековите права и слободи; • Јакнење на владеењето на правото.	1.500.000,00	5	300.000,00
IV	Инвестирање во образованието како најсигурен пат за создавање силни индивидуи и држава, преку: • Осовременување на образовниот систем и науката со цел да се обезбедат компетенции потребни за пазарот на трудот и развој на економијата; • Развој и примена на информациските технологии во сите сегменти на живеењето; • Намалување на дигиталниот јаз со создавање олеснети услови за пристап до информатичко комуникациски технологии и зголемување на информатичко-комуникациските вештини на граѓаните.	1.500.000,00	5	300.000,00

3. Постапката за распределување на средствата од точка 1 на оваа програма ќе се спроведе согласно на добрата практика за обезбедување финансиска поддршка од Владата на Република Македонија, утврдена со Кодексот на добри практики за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации.

4. За реализација на оваа програма се грижи Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.

5. Здруженијата и фондациите на кои ќе им бидат доделени средства согласно Програмата, по завршувањето на своите програмски активности ќе достават извештај за користењето на средствата до Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија, најдоцна до 31.01.2015 година.

6. Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија ќе достави Извештај за реализација на Програмата до Владата на Република Македонија со финансиски показатели и образложение на постигнатите резултати, до 28.02.2015 година.

7. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-10485/1
30 декември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

41.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на тарифни квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр.101/07, 168/08, 26/10, 6/11, 122/11, 5/12, 53/12 и 53/13), Министерството за економија објавува Листа на стоки за 2014 година за кои се користи принципот на распределба "прв дојден, прв корисник" (first come, first served) и тоа

Л И С Т А НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ДОГОВОР ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СТО

Тарифна ознака	Наименување на стоката	Единечна мерка	Количина	Рок на увоз до
1001 99 00 00	Пченица и наполица, друго	тони	80.000	31.12.2014

Бр.11- 7987/1
30 декември 2013 година
Скопје

Министер за економија,
Ваљон Сараќини, с.р.

42.

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на тарифни квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр.101/07, 168/08, 26/10, 6/11, 122/11, 5/12, 53/12 и 53/13), Министерството за економија ги објавува листите на стоки за прво полугодие од 2014 година, за кои ќе се користи принципот на распределба "прв дојден, прв корисник" (first come, first served) и тоа

Л И С Т А
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА (НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО
РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс IV (б)

(наведено во Член 27(3) (б))

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.01.- 31.03.2014 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2014 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
0401 0401 10 0401 10 10	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: Со содржина на маснотија што не надминува 1%: Во амбалажа, чија запремина не надминува 2 литри	200.000	200.000	кг	100
0401 0401 20	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: Со содржина на маснотија што надминува 1%, но не надминува 6% по маса	600.000	600.000	кг	100
0403 0403 10 0403 10 11 0403 10 13 0403 90 0403 9051 0403 90 53 0403 90 59	Маштеница, кисело млеко, павлака, јогурт, кефир и друго ферментирано или закиселено млеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани или со содржина на додаден шеќер или други материи за засладување или ароматизирани или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Јогурт: Неароматизиран и без додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Без додаден шеќер или други материи за засладување, со содржина на маснотија по маса: Што не надминува 3% Што надминува 3% но не надминува 6% Друго: Неароматизиран и без додадено овошје, јат-често овошје или какао: Друго: Без додаден шеќер или други материи за засладување, со содржина на маснотија по маса: Што не надминува 3% Што надминува 3% но не надминува 6% Што надминува 6%	325.000	325.000	кг	100
0406 0406 10	Сирење и урда: Младо (незрело или несолено) сирење, вклучувајќи сирење од сурутка и урда	20.000	0	кг	100
0406 0406 20 0406 30	Сирење и урда: Сирење, стругано или во прав, од сите видови Сирење топено, освен стругано или во прав	155.000	0	кг	70
0406 0406 90	Сирење и урда: Друго сирење	325.000	0	кг	100
0701 0701 90 0701 90 90	Компир свеж или разладен; Друг: Друго:	225.000	0	кг	100
0703 0703 10 0703 10 19	Кромид, свеж или разладен: Кромид и алма: Кромид Друго	75.000	75.000	кг	100
1512	Масла од семе од сончоглед, шафраника или памуково семе и нивни фракции, пречистени или непречистени, но хемиски модификувани:	25.000	25.000	кг	100

1512 19 1512 19 90	Масла од сончоглед или шафраника и нивни фракции: Друго: Друго:				
1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни кланични производи или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	850.000	850.000	кг	70
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни кланични производи или од крв:	512.500	512.500	кг	70
2001 2001 10 10	Зеленчук, овошје, јатчесто овошје и други делови на растенија за јадење,: приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина: Краставици и корнишони:	10.000	10.000	кг/нет/еда	100
2003 2003 10 2003 10 20 2003 10 30 2003 90 2003 90 10	Печурки и трифли, приготвени или конзервирани на друг начин освен во оцет или оцетна киселина: Печурки за јадење од видот <i>Agaricus</i> ; Привремено конзервирани, потполно варени Друго Друго: Трифли	12.500	12.500	кг/нет/еда кг	100
2005 2005 20 2005 20 20 2005 20 80	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат,, освен производите од тар. број 2006: Компир Друго: Во тенки парчиња, пржен или печен, посолен или несолен, ароматизиран или неароматизиран, во херметички пакувања, погоден за непосредна консумација Друго	37.500	37.500	кг	100
2005 2005 40 00	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат,, освен производите од тар. број 2006: Грашок, (<i>Pisum sativum</i>)	15.000	15.000	кг	100
2009	Овошни сокови (вклучувајќи шира од грозје) и сокови од зеленчук, неферментирани и без додаток на алкохол, со додаток или без додаток на шеќер или други средства за засладување:	75.000	75.000	кг	100

43.

Л И С Т А

**НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА (КОНЦЕСИИ ВО РАМКИ НА КВОТИ)**

Анекс IV (в)

(наведено во Член 27(3) (в))

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.01.- 31.03.2014 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2014 г.	Единица мерка	Применливи царини (% од МФН)
0203	Месо свинско, свежо, разладено или замрзнато:	200.000	0	кг	50
0203	Месо свинско, свежо, разладено или замрзнато:	0	1.000.000	кг	70
0406	Сирење и урда:	0	300.000	кг	70
0701 0701 90	Компири свежи или разладен; Друг:	0	50.000	кг	50

44.

Л И С Т А

**НА РИБА И РИБИНИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА
ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА
(НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)**

Анекс V (в)

(наведено во Член 28(2))

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.01.- 31.03.2014 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2014 г.	Единиц а мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
0301 93 00 00	Жив крап (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)	18.750	18.750	кг	70

45.

Л И С Т А
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА (НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс III

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.01.- 31.03.2014 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2014 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
0403	Маштеница, кисело млеко, павлака, јогурт, кефир и друго ферментирано или закиселено млеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани или со содржина на додаден шеќер или други материји за засладување или ароматизирани или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао:	92.500	92.500	кг	50
0403 10	Јогурт:				
	Ароматизиран или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао:				
	Во прав, гранули или други цврсти форми, со содржина на млечна маснотија по маса:				
0403 10 51	Што не надминува 1,5%;				
0403 10 53	Што надминува 1,5% но не надминува 27%;				
	Друго, со содржина на млечна маснотија по маса:				
0403 10 91	Што не надминува 3%;				
0403 10 93	Што надминува 3% но не надминува 6%;				
	Што надминува 6%				
0403 10 99	Друго:				
0403 90	Ароматизиран или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао: Друго, со содржина на млечна маснотија по маса:				
	Што не надминува 3%				
0403 90 91	Што надминува 3% но не надминува 6%				
0403 90 93					
1517 10	Маргарин, исклучувајќи течен маргарин:	112.500	112.500	кг	100
	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао:	96.250	96.250	кг	50
1704 90	Друго:				
1806	Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао:	287.500	287.500	кг	50
1806 20	Други производи во табли или прачки со маса поголема од 2 кг или во течна состојба, паста, прав, гранули или во други форми во растурлива состојба, во садови или непосредни пакувања, со содржина што не надминува 2кг:				
	Други во табли или прачки				
1806 31 00	Полнети:				
1806 32	Неполнети:				
1806 90	Друго:				
1902 *	Тестенини, варени или неварени или полнети (со месо или други материји) или поинаку приготвени како што се шпагети, макарони, резанки, лазањи, њоки, равиоли, канелони, кускус, приготвен или неприготвен:	53.750	53.750	кг	50
1905	Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи, со додаток на какао или без додаток на какао; нафора, капсули за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи:	358.750	358.750	кг	50
2102	Квасец (активен или неактивен) други едноклеточни микроорганизми: мртви (освен вакцини од тар.бр.3002) приготвени прашоци за пециво:	212.500	212.500	кг	100
2102 10	Активен квасец				

2102	Квасец (активен или неактивен) други едноклеточни микроорганизми: мртви (освен вакцини од тар.бр.3002) приготвени прашоци за пециво:	212.500	212.500	кг	100
2102 10	Активен квасец				
2102	Квасец (активен или неактивен) други едноклеточни микроорганизми: мртви (освен вакцини од тар.бр.3002) приготвени прашоци за пециво:	8.750	8.750	кг	100
2102 30 00	Приготвени прашоци за печива				
2103	Сосови и препарати на сосови; мешани мирудии и мешани мирудиски средства; брашно и гриз од синап и приготвен синап (сенф):	25.000	25.000	кг	100
2104	Супи и чорби и препарати за тие производи: хомогенизирани сложени прехранбени производи:	112.500	112.500	кг	50
2104 10 00	Супи и чорби и препарати за тие производи				
2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или на други средства за засладување или ароматизација, мраз и снег	262.500	262.500	л	50
2202	Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана вода, со додаток на шеќер или други средства за засладување или ароматизација, и други безалкохолни пијалаци, освен сокови од овошје или зеленчук што се распоредуваат во тар. број 2009	417.500	417.500	л	50
2402	Пури, цигарилоси и цигари од тутун или од замена за тутун:	50.000	0	1000п/ст	70
2402 20	Цигари што содржат тутун				

* Применлива царина за надминати количини согласно Анекс II за тарифен број 1902 20 30 е МФН

46.

Л И С Т А
НА ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА (КОНЦЕСИЈА ВО РАМКИ
НА КВОТИ)

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.01.- 31.03.2014 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2014 г.	Единица мерка	Применливи царини во %
2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или на други средства за засладување или ароматизација, мраз и снег	0	75.000	л	12
2402 2402 20	Пури, цигарилоси и цигари од тутун или од замена за тутун: Цигари што содржат тутун	0	135.000	1000п/ст	27

47.

Л И С Т А
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА ПО СПОГОДБАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
ВЗАЕМНИ ТРГОВСКИ ПОВЛАСТИЦИ ЗА НЕКОИ ВИНА

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.01.- 31.03.2014 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2014 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
ex 2204 10 ex 2204 21	Квалитетни пенливи вина Вина од свежо грозје	397.500	397.500	л	100

48.

Л И С Т А

**НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА МОЛДОВА
КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА ВО РАМКИТЕ
НА ГОДИШНИ КВОТИ ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА**

Анекс 10.2

Тарифен број	Опис на производот	Квота за период 01.01.- 31.03.2014 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2014 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини
2204	Вино од свежо грозје, вклучувајќи зајакнати вина; шира од грозје, освен онаа од тар. број 2009:	25.000	25.000	л	МФН

49.

Л И С Т А

**НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА КОИ СЕ
УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА**

Анекс А кон Протокол 1

Тарифна ознака	О п и с	Квота за период 01.01.- 31.03.2014 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2014 г.	Единица мерка	Царинска стапка
0207	Месо и јастиви делови од живина од тарифен број 0105, свежи, разладени или замрзнати:	750.000	750.000	кг	0%
0713 40 00 90	Сушен мешункаст зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен: Леќа: Друга	125.000	125.000	кг	0%
0802 22 00 00	Друго јајчесто овошје во лушпа, свежо или сушено: Лешници (Coryles. spp.): Лупени	62.500	62.500	кг	0%
0805	Агруми, свежи или сушени:	2.000.000	2.000.000	кг	0%
0806 20	Грозје: Сушено:	62.500	62.500	кг	0%
1509 10 90 00	Маслиново масло и негови фракции, пречистено или непречистено, но хемиски немодификувано: Од првото пресување: Друго	25.000	25.000	кг	0%
2005 70 00 00	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар.број 2006: Маслинки:	175.000	175.000	кг/нет еда	0%
2008	Овошје, јатчесто овошје и други јастиви делови на растенија, поинаку приготвени или конзервирани со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување или алкохол на друго место неспомнати или опфатени:	50.000	50.000	кг	0%

50.

Л И С Т А
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД УКРАИНА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА

(Анекс II на Протокол Б)

Тарифен број	Опис на производот	Квота за период 01.01.-31.03.2014 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2014 г.	Единица мерка
0201 0202	Месо говедско, свежо или разладено: Месо говедско, замрзнато:	250.000	250.000	кг
0203 21 0203 22 0203 29	Месо свинско замрзнато: Трупови и полутки: Бутови,(шунки) плешки и парчиња од нив, со коски: Друго:	75.000	75.000	кг
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материји за засладување:	100.000	100.000	кг
1003 90 00 20	Јачмен добиточен	1.250.000	1.250.000	кг
1701 12*	Шеќер од шеќерна репка	3.750.000	3.750.000	кг
1704	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао:	25.000	25.000	кг
1806	Чоколади и други прехранбени производи што содржат какао:	25.000	25.000	кг
1905 31 1905 32	Слатки бисквити: Вафли и обланди:	12.500	12.500	кг
2007	Џемови, овошни желеа, мармалади, овошни пиреа и овошни пасти добиени со варење, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување:	25.000	25.000	кг
2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или други средства за засладување или амортизација; мраз и снег:	25.000	25.000	л

*Со Царинската тарифа од 2013 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Мешовитиот комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа

51.

Л И С Т А
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУВААТ
ОД НОРВЕШКА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА

Анекс 2

Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.01.-31.03.2014 г.	Квота за период 01.04.-30.06.2014 г.	Единична мерка	Царинска стапка
0406	Сирење и урда:	12.500	12.500	кг	Слободно

52.

**ЛИСТА
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ДАДЕНИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА
ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2014 ГОДИНА**

АНЕКС II

ХС Тарифен број	Наименување	Квота за период 01.01.- 31.03.2014 г.	Квота за период 01.04.- 30.06.2014 г.	Едини- чна мерка	Преферен- цијална царинска стапка
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материји за засладување:	12.500	12.500	кг	Слободно
0406 90 13 00 0406 90 15 00 0406 90 17 00 0406 90 18 00 0406 90 25 00 ex 0406 90 69 00 ex 0406 90 79 00	Emmentaler Gruyère, Sbrinz Bergkäse, Appenzell Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i Tête de Moine Tilsit Полутврдо и тврдо сирење од овчо или козјо млеко Paulin	12.500	12.500	кг	Слободно

Бр.11- 7987/1
30 декември 2013 година
Скопје

Министер за економија,
Ваљон Сараќини, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014001